



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 31 јануари 2003  
Скопје

Број 5

Год. LIX

Аконтацијата за 2003 година изнесува  
8.000 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 30000000188798

157.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за одбрана,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2003 година.

Бр. 07-289/1 Претседател  
23 јануари 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА

Член 1

Во Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2001), во членот 7 став 1 зборот "девет" се заменува со зборот "шест".

Член 2

Во членот 8 став 2, бројот "14" се заменува со бројот "10".

Член 3

Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи:  
"Регрутот кој сака да служи воен рок согласно со членот 8 од овој закон, поднесува писмено барање до Министерството за одбрана, до денот на приемот на поканата за упатување на отслужување на воениот рок, во кое ги наведува причините и начинот на кој сака да го служи воениот рок."

Во ставот 2 бројот "60" се заменува со бројот "30".

Член 4

Во членот 19 точка 14 алинеја 2, по зборот "заштита" се додаваат зборовите: "на Републиката".

Член 5

Во членот 20 став 1 точката 30 се менува и гласи:  
"30) ги организира и подготвува силите на цивилната заштита формирани од Републиката,"

Член 6

Во членот 71 став 2 зборот "девет" се заменува со зборот "шест".

Член 7

Во членот 73 став 1 по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

"7) се самоодалечил од единицата повеќе од два месеци."

Во ставот 2 бројот "4,5" се заменува со бројот "3".

Член 8

По членот 80 се додава нов член 80-а, кој гласи:

"Член 80-а

Војник кој во текот на служењето на воениот рок во Армијата со оружје, од верски или морални убедувања сака да продолжи да го служи воениот рок во Армијата без оружје или во цивилна служба, поднесува писмено барање до комисијата од членот 10 на овој закон, во кое ги наведува причините и начинот на кој сака да го дослужи воениот рок.

Решение по барањето на војникот од ставот 1 на овој член, комисијата донесува во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Против решението на комисијата од ставот 2 на овој член, војникот може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до второстепената комисија на Владата.

На војник на кој му е одобрено дослужување на воениот рок во Армијата без оружје или во цивилна служба, во служење на воен рок во времетраење утврдено со членот 8 став 2 на овој закон му се смета и времето што тој го поминал на служење на воен рок во Армијата со оружје."

Член 9

По членот 87 се додава нов член 87-а, кој гласи:

"Член 87-а

Воен обврзник во резервниот состав на Армијата кој од верски или морални убедувања сака да служи во резервниот состав на Армијата без оружје, поднесува писмено барање до комисијата од членот 10 на овој закон, во кое ги наведува причините поради кои не сака да служи во резервниот состав на Армијата со оружје.

Решение по барањето на воениот обврзник од ставот 1 на овој член, комисијата донесува во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Против решението на комисијата од ставот 2 на овој член, воениот обврзник може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до второстепената комисија на Владата.

Воениот обврзник на кој му е одобрено служење во резервниот состав на Армијата без оружје, обврската за служење во резервниот состав ја извршува во силите на цивилната заштита или во единици и установи на Армијата, на должности кои не се поврзани со носење и употреба на оружје.

По исклучок од ставот 1 на овој член, воен обврзник во резервниот состав кој служел воен рок во Армијата без оружје или во цивилна служба, обврската за служење во резервниот состав ја извршува во силите на цивилната заштита или во единици и установи на Армијата на должности кои не се поврзани со носење и употреба на оружје, без поднесување на писмено барање."

Член 10

Во членот 125 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Поблиски прописи за личниот и материјалниот состав на единиците и штабовите на цивилната заштита ги донесува Владата."

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

## Член 11

По членот 126 се додаваат два нови члена 126-а и 126-б, кои гласат:

## “Член 126-а

Припадниците на силите на цивилната заштита носат униформа.

На униформата припадниците на силите на цивилната заштита носат знак за припадност на цивилната заштита и ознаки на нивните должности и специјалностите.

Знакот за припадност на силите на цивилната заштита е меѓународниот знак на цивилната заштита.

Поблиски прописи за униформата и ознаките на должностите и специјалностите на припадниците на силите на цивилната заштита, како и начинот за нивно носење ги донесува Владата.

## Член 126-б

На припадниците на силите на цивилната заштита може да им се доделат плакети, значки и други признања за постигнат исклучителен успех во цивилната заштита.

Поблиски прописи за доделување на плакети, значки и други признања донесува Владата.“

## Член 12

Во членот 150 став 2 зборовите: “стопанството на“ се бришат.

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 13

Регрутите упатени на служење на воен рок во Армијата со оружје или без оружје, односно во цивилна служба во месец јануари 2003 година, кои на денот на влегувањето во сила на овој закон се наоѓаат на служење на воениот рок, го служат воениот рок во траење од шест, односно од десет месеци.

На регрутите упатени на служење на воен рок во Армијата со оружје или без оружје, односно во цивилна служба во месец јули и месец октомври 2002 година, кои на денот на влегувањето во сила на овој закон се наоѓаат на служење на воениот рок, воениот рок им се скратува за 30 дена.

## Член 14

Војниците на кои им е прекинато служењето на воениот рок, а кои до денот на влегувањето во сила на овој закон отслужиле пет или повеќе месеци воен рок се преведуваат во резервниот состав на Армијата.

Војниците на кои им е прекинато служењето на воениот рок, а кои до денот на влегувањето во сила на овој закон отслужиле помалку од пет месеци воен рок, се упатуваат на дослужување на преостанатиот дел од воениот рок до шест, односно до десет месеци.

## Член 15

Војниците кои се самоодалечиле од единиците на Армијата, а кои до денот на влегувањето во сила на овој закон отслужиле шест или повеќе месеци воен рок, се преведуваат во резервниот состав на Армијата.

Војниците кои се самоодалечиле од единиците на Армијата, а кои до денот на влегувањето во сила на овој закон отслужиле помалку од шест месеци воен рок, се упатуваат на дослужување на преостанатиот дел од воениот рок до шест, односно до десет месеци.

## Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J I

## P-R NDRYSHIMIN DHE PLOT-SIMIN E LIGJIT P-R MBROJTJE

## Neni 1

N` Ligjin p`r mbrojtje (“Gazeta zyrtare e Republik`s s` Maqedonis`”, num`r 42/2001), n` nenin 7 paragrafi 1 fjala “n`nt`” z`vend`sohet me fjal`n “gjasht`”.

## Neni 2

N` nenin 8 paragrafi 2, numri “14” z`vend`sohet me numrin “10”.

## Neni 3

N` nenin 10 paragrafi 1 ndryshohet dhe thot` :  
“Rekruti i cili d`shiron ta kryej` sh`rbimin ushtarak n` pajtim me nenin 8 t` k`tij ligji, dor`zon k`rkes` deri tek Ministria p`r mbrojtje, gj`er n` dit`n e pranimin t` ftes`s p`r d`rgim n` sh`rbim ushtarak, n` t` cil`n i parqet shkaqet dhe m`nyr`n se si d`shiron ta kryej` sh`rbimin ushtarak.”

N` paragrafin 2 numri “60”z`vend`sohet me numrin “30”.

## Neni 4

N` nenin 19 pika 14 alinea 2, pas fjal`s “mbrojtje” shtohen fjal`t:“t` Republik`s”.

## Neni 5

N` nenin 20 paragrafi 1 pika 30 ndryshohet dhe thot` :

“30) i organizon dhe i p`rgatit forcat e mbrojtjes civile t` formuara nga Republika;”

## Neni 6

N` nenin 71 paragrafi 2 fjala “n`nt`” ndryshon me fjal`n “gjasht`”.

## Neni 7

N` nenin 73 paragrafi 1 pas pik`s 6 shtohet pik` e re 7 e cila thot` :

“7) vet` `sht` larguar nga nj`sia m` shum` se dy muaj”.

N` paragrafin 2 numri “4,5” z`vend`sohet me numrin:“3”.

## Neni 8

Pas nenit 80 shtohet nen i ri 80-a, i cili thot` :

## “Neni 80-a

Ushtari i cili gjat` sh`rbimit ushtarak n` Armat` me arm`, sipas bindjeve fetare ose morale d`shiron t` vazhdoj` t` sh`rbej` n` sh`rbimin ushtarak n` Armat` pa arm` ose n` sh`rbimin civil, dor`zon k`rkes` me shkrim deri tek komisioni nga neni 10 i k`tij ligji, ku i paraqet arsyet dhe m`nyr`n n` t` cil`n d`shiron ta kryej` sh`rbimin ushtarak deri n` fund.

Vendimin sipas k`rkes`s t` ushtarit nga paragrafi 1 i k`tij neni, komisioni e sjell n` afat prej 15 dit`ve nga dita e dor`zimit t` k`rkes`s.

Kund`r vendimit t` komisionit nga paragrafi 2 i k`tij neni, ushtari mundet t` paraqes` ankes` n` afat prej 15 dit`ve nga dita e pranimit deri te komisioni i shkall`s s` dyt` t` Qeveris`.

Ushtarit t` cilit i `sht` lejuar ta kryej` sh`rbimin ushtarak deri n` fund n` Armat` pa arm` ose n` sh`rbimin civil, n` kryerje t` sh`rbimit ushtarak n` afat t` v`rtetuar me nenin 8 paragrafi 2 i k`tij ligji i llogaritet edhe koha t` cil`n ai e ka kaluar n` sh`rbim ushtarak n` Armat` me arm`.”

## Neni 9

N` nenin 87 shtohet nen i ri 87-a, i cili thot` :

## “Neni 87-a

I obliguari ushtarak n` p`rb`rjen rezerv` t` Armat`s i cili sipas bindjeve fetare ose morale d`shiron t` sh`rbej` n` p`rb`rjen rezerve t` Armat`s

pa arm` , dor`zon k`rkes` me shkrim deri te komisioni nga neni 10 i k`tij ligji, n` t` cil`n i paraqet arsyet p`r shkak t` t` cilave nuk d`shiron t` sh`rbej` n` p`rb`rjen rezerv` t` Armat`s me arm`.

Vendim n` baz` t` k`rkes`s t` personit q` i n`nshtrohet sh`rbimit ushtarak nga paragrafi 1 i k`tij neni, sjell komisioni n` afat prej 30 dit`ve nga dita e dor`zimit t` k`rkes`s.

Kund`r vendimit t` komisionit nga paragrafi 2 i k`tij neni, i obliguari ushtarak mundet t` paraqes` ankes` n` afat prej 15 dit`ve nga dita e pranimit deri te komisioni i shkall`s s` dyt` t` Qeveris`.

I obliguari ushtarak t` cil`i t` sht` lejuar sh`rbimi n` p`rb`rjen rezerv` t` Armat`s pa arm`, obligimin p`r sh`rbim n` p`rberjen rezerv` e kryen n` forcat e mbrojtjes civile ose n` nj`sit` dhe institucionet e Armat`s n` detyra t` cilat nuk jan` t` lidhura me mbajtjen ose p`rdorimin e arm`s.

Me p`rjashtim nga paragrafi 1 i k`tij neni, i obliguari ushtarak n` p`rb`rjen rezerv` i cili ka sh`rbyer sh`rbimin ushtarak n` Armat` pa arm` ose n` sh`rbimin civil, sh`rbimin n` p`rb`rjen rezerv` e kryen n` forcat e mbrojtjes civile ose n` nj`sit` dhe institucionet e Armat`s n` detyra t` cilat nuk jan` t` lidhura me mbajtje ose p`rdorim t` arm`s, pa dor`zim t` k`rkes`s me shkrim.

#### Neni 10

N` nenin 125 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 icili thot`:

"Dispozitat e af`rta p`r p`rb`rjen materiale dhe personale t` nj`sive dhe shtabeve t` mbrojtjes civile i rregullon Qeveria".

Paragraf t` 2,3 dhe 4 b`hen paragraf` 3,4 dhe 5.

#### Neni 11

Pas nenit 126 shtohen dy nene t` reja 126-a dhe 126-b, t` cil`t thon`:

##### "Neni 126-a

Pjes`tar`t e forcave t` mbrojtjes civile mbajn` uniforma.

N` uniform` pjes`tar`t e forcave t` mbrojtjes civile mbajn` shenj` p`r p`rkat`si n` mbrojtjen civile dhe shenja t` detyrave dhe specialiteteve t` tyre.

Shenja p`r p`rkat`si n` forcat e mbrojtjes civile `sht` shenja nd`rkomb`tare e mbrojtjes civile.

Dispozita t` af`rta p`r uniform`n dhe shenj`n e detyrave dhe specialiteteve t` an`tar`ve t` forcave t` mbrojtjes civile, si edhe m`nyr`n p`r sjelljen e tyre e rregullon Qeveria.

##### "Neni 126-b

Pjes`tar`ve t` forcave t` mbrojtjes civile mundet t`u jepen plaketa, shenja dalluese dhe mir`njohje p`r sukses t` vewant` n` mbrojtjen civile.

Dispozitat e af`rta p`r ndarjen e plaketave, shenjave dhe mir`njohjeve t` tjera i sjell Qeveria .

#### Neni 12

N` nenin 150 paragrafi 2, fjal`t " ekonomia e" fshihen.

#### *Dispozitat kalimtare dhe p`rfundimtare*

#### Neni 13

Rekrut`t e d`rguar n` kryerjen e sh`rbimit ushtarak n` Armat` me arm` ose pa arm`, respektivisht n` sh`rbimin civil n` muajin janar t` vitit 2003, t` cil`t n` dit`n e hyrjes n` fuqi t` k`tij ligji gjenden n` kryerje t` sh`rbimit ushtarak, e kryejn` sh`rbimin ushtarak n` afat prej gjasht`, respektivisht 10 muaj.

Rekrut`ve t` cil`t jan` t` udh`zuar n` sh`rbim ushtarak n` armat` me arm` ose pa arm`, respektivisht n` sh`rbim civil n` muajin qershor dhe muajin tetor t` vitit 2002, cil`t dit`n e hyrjes n` fuqi t` k`tij ligji gjenden n` sh`rbim ushtarak, sh`rbimi ushtarak i`u shkurtohet p`r 30 dit`.

#### Neni 14

Ushtar`t t` cil`ve u `sht` nd`rprer` kryerja e sh`rbimit ushtarak, t` cil`t deri n` dit`n e hyrjes n` fuqi t` k`tij ligji kan` sh`rbyer pes` ose m` tep`r muaj sh`rbim ushtarak, barten n` p`rb`rjen rezerv` t` Armat`s.

Ushtar`t t` cil`ve u `sht` nd`rprer` kryerja e sh`rbimit ushtarak, t` cil`t deri n` dit`n e hyrjes n` fuqi t` k`tij ligji kan` sh`rbyer m` pak se pes` muaj sh`rbim ushtarak, d`rgohen n` rikryerjen e pjes`s tjet`r t` sh`rbimit ushtarak deri n` gjasht`, respektivisht 10 muaj.

#### Neni 15

Ushtar`t t` cil`t jan` vet`languar nga radh`t e Armat`s, t` cil`t deri dit`n e hyrjes n` fuqi t` k`tij ligji kan` kryer gjasht` ose m` tep`r muaj sh`rbim ushtarak, barten n` p`rb`rjen rezerv` t` Armat`s.

Ushtar`t t` cil`t jan` vet`languar nga radh`t e Armat`s, t` cil`t deri n` dit`n e hyrjes n` fuqi t` k`tij ligji kan` kryer m` pak se gjasht` muaj sh`rbim ushtarak, d`rgohen n` rikryerje t` pjes`s tjet`r t` sh`rbimit ushtarak deri gjasht`, respektivisht 10 muaj.

#### Neni 16

Ky ligj hyn n` fuqi dit`n e tet` nga dita e publikimit n` "Gazet`n zyrtare t` Republik`s s` Maqedonis`".

#### 158.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ

Се прогласува Законот за договорен залог, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2003 година.

Бр. 07-299/1  
23 јануари 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

#### ЗА К О Н ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ

#### Глава I

#### ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој закон се уредуваат начинот, условите и постапката за засновање, постоење, реализација и престанување на договорното заложно право врз подвижни ствари, хартии од вредност, побарување и други права (рачен залог) и врз недвижности (хипотека), (во натамошниот текст: залог, заложно право).

##### Член 2

Со залогот се обезбедуваат парични и друг вид побарувања, чија вредност е изразлива во пари, што доверителот ги има во однос на својот должник од одреден облигационен однос.

Побарувањата обезбедени со залог, ако не бидат исполнети во рокот на нивната пристигнатост, заложниот доверител нив може да ги намира од вредноста на предметот на залогот или под услови и начини предвидени со овој закон за да се стекне со право на сопственост врз предметот на залогот (lex commissoria).

Побарувањата од ставот 1 на овој член, се сметаат доволно одредени ако е определен нивниот носител, должникот, правната основа и износот, односно видот на побарувањата.

#### Член 3

Рачниот залог може да се заснова со предавање на предметот во владение (владетелски залог) или без негово предавање во владение (невладетелски залог), а хипотеката се засновува само како невлдетелска.

#### Член 4

Предмет на рачниот залог може да биде подвижна ствар, хартија од вредност, одредено имотно побарување или друго право, а предмет на хипотеката само одредена недвижност, односно ствар изедначена со недвижност, со овој или друг закон.

#### Член 5

Со залог може да се оптовари целиот предмет на залог или само идеален негов дел, како и повеќе одделни предмети.

#### Член 6

Во залог може да се даде и предмет врз кој веќе е заснован залог.

#### Член 7

Залог може да се заснова и врз иден предмет.

#### Член 8

Залог може да биде даден и за идна, односно условна обврска и врз нив да се заснова надзалог.

#### Член 9

Кога предмет на залогот се хартии од вредност, определени облигациони побарувања или други права, ако поинаку не е уредено со овој закон и друг закон, на нив соодветно се применуваат одредбите за залогот.

#### Член 10

Предметот на залогот мора да е во сопственост на заложниот должник и да е во правен промет.

По исклучок од ставот 1 на овој член, предмет на залог може да биде и предмет што не е во сопственост на заложниот должник, ако тој врз него во моментот на засновањето на залогот има стекнато право на залог (надзалог).

#### Член 11

Ако на предметот на залогот постои сосопственост, односно заедничка сопственост, а правото на залог е засновано врз целиот предмет, на барање на заложниот доверител, заложниот должник е должен да прибави писмена согласност од другиот сосопственик, односно заеднички сопственик, заверена од нотар, односно кај друг соодветен орган, ако изјавата се дава во странство, со што тие го стекнуваат својството на заложен со-должник.

Ако заложниот должник не ја прибави потребната согласност од ставот 1 на овој член, а залогот биде заснован, ќе се смета како залог на идеален дел од предметот, во големина на сопственичкиот дел на заложниот должник, односно во големината на делот којшто заложниот должник го има во заедничка сопственост.

#### Член 12

Кога предмет на залогот е недвижен имот на трговско друштво или друго правно лице во него влегуваат и неговите припадоци и прирастоци, ако поинаку не е договорено или пропишано со закон.

Кога предмет на залог е целото трговско друштво, односно целото правно лице, тој ги опфаќа сите недвижности, подвижните ствари и нематеријални права.

Ако е заснован залог, согласно со ставовите 1 и 2 на овој член, без оглед на бројот на заложните доверители, во тој случај, заложниот должник е должен во рок од 15 дена, сметано од денот на засновањето на залогот, да го објави во „Службен весник на Република Македонија“, во спротивно залогот нема да произведе правно дејство. Исто така, ова се однесува и на случаите кога заложниот должник поединечно со повеќе договори го оптоварил целокупниот свој подвижен и недвижен имот.

#### Член 13

Заложен должник може да биде секое физичко и правно лице кое има определен паричен долг или долг чија вредност е изразлива во пари во однос на заложниот доверител од одреден облигационен или друг вид правен однос, како и трето лице кое нема таков долг, а е согласно да одговара за туѓ долг со засновање на залог врз свој предмет.

Заложен доверител може да биде секое физичко и правно лице кое има определено парично побарување или побарување чија вредност е изразлива во пари во однос на својот должник, кој е согласен врз својот предмет да допушти засновање залог во полза на доверителот или место него тоа да го стори трето лице кое нема таков долг, а е согласно врз негов предмет да се заснова право на залог.

#### Член 14

Правото на невлдетелски залог се стекнува со склучување на договор за залог, со попис и опис на заложната ствар и упис на залогот во Заложниот регистар.

Правото на владетелски залог се стекнува со склучување на договор за залог и со предавање на предметот на залог во владение на заложниот доверител.

#### Член 15

Правото на невлдетелски залог врз хартија од вредност се стекнува со склучување на договор за залог, со попис и опис на заложната хартија од вредност и упис на залогот во Заложниот регистар.

Правото на владетелски залог врз хартија од вредност се стекнува со склучување на договор за залог и со пренос на хартијата од вредност во владение на заложниот доверител.

#### Член 16

Правото на невлдетелски залог врз побарување или друг вид права (интелектуални права и други сродни права) се стекнува со склучување на договор за залог и со попис и опис на заложното побарување или друг вид право и нивен упис во Заложниот регистар.

Правото на владетелскиот залог врз побарување или друг вид право се стекнува со склучување на договор за залог и со отстапување, односно пренесување на побарувањето или на друг вид на право.

За заложното право од ставовите 1 и 2 на овој член, потребно е да биде писмено известен должникот врз чија обврска е заснован залогот, а во спротивно залогот е без правно дејство.

#### Член 17

Правото на хипотека се стекнува со склучување на договорот за хипотека и со запишување на хипотеката во јавна книга на начин и под услови пропишани со закон.

Под „јавна книга“ во смисла на овој закон, се подразбира книгата во која се врши запишувањето на правото на сопственост врз недвижностите и на другите стварни права врз тие недвижности, како и книгата во која се врши запишување на правото на сопственост и други стварни права врз ствари изедначени со недвижностите според овој и друг закон.

**Член 18**

Одредбите на овој закон за засновање на правото на залог, соодветно се применуваат и на промената и престанокот на правото на залог.

**Член 19**

По извршениот упис на правото на залог, негова промена или престанок, органот надлежен за водење на Заложниот регистар, односно јавната книга во кои се врши уписот, промената или престанокот на залогот, по службена должност со електронска пошта или на друг соодветен начин ги внесува сите релевантни правни податоци во врска со залогот во Централната база на податоци (во натамошниот текст: Централниот регистар).

Внесувањето на податоците од ставот 1 на овој член во Централниот регистар, се врши на начин и под услови определени со Законот за Централниот регистар.

**Член 20**

По засновањето на владетелскиот залог, со согласност на заложниот должник и заложниот доверител, може да се изврши упис во Заложниот регистар и на овој вид залог и да се внесат сите релевантни правни податоци во Централниот регистар.

**Член 21**

Договорот за залог за склучува во писмена форма, освен договорот за владетелски залог кој може да биде склучен во која било форма.

Договорот за залог што не е склучен во писмена форма, не произведува правно дејство.

**Член 22**

Заложниот доверител и заложниот должник на договорот за залог, можат да му дадат својство на извршна исправа пред или по извршениот упис на залогот во Заложниот регистар, односно хипотеката во јавната книга.

Договорот за залог својството на извршна исправа го стекнува со заверка на потписите на договорните страни и со давање на изјава пред нотар дека се согласни нивниот договор за залог да има својство на извршна исправа при заверката на нивните потписи.

Ако договорот за залог својството на извршна исправа го стекне пред уписот на залогот во Заложниот регистар, односно во јавна книга, а до тој упис не дојде, договорот во тој случај го губи својството на извршна исправа.

Договорот за владетелски залог, склучен во писмена форма без оглед дали е запишан во Заложниот регистар или не, својството на извршност го стекнува согласно со ставот 2 од овој член.

**Член 23**

Договорот за залог особено содржи:

- податоци за договорните страни (име и презиме, живеалиште или престојувалиште, односно назив или фирма и седиште), како и нивни матични, односно регистарски броеви;
- опис на предметот на залог со доволна спецификација да може да се идентификува;
- правна основа на побарувањето што се обезбедува со залог и неговиот износ;
- рокот на пристигнатоста на побарувањето;
- време и место на склучување на договорот;
- согласност на заложниот должник, заложниот доверител да бара да се изврши запишување на правото на залог, во Заложниот регистар, односно во јавната книга (clausula intabulandi);
- идентификација на должникот ако не е заложен, односно хипотекарен должник;
- кој било друг релевантен факт, вклучувајќи какво било ограничување на правото на пренос на залогот или правото на употреба или отуѓување на предметот на залогот;

- правото на заложниот доверител во случај на доцнење од страна на заложниот должник да може да презема заштитни мерки во однос на залогот, со цел да се зачува, одржи или зголеми продажната вредност на предметот на залог, но со вложените средства да не се стекнува сопственост врз заснованиот залог и

- клаузула според која заложниот доверител, во случај на неисполнување на обврската од должникот, има право при доцнење на заложниот должник, а со цел да се зачува, одржи или продаде залогот, да го земе предметот на залог во владение, доколку е заснован со договор кој има својство на извршна исправа.

Покрај елементите од ставот 1 на овој член, договорот за залог може да содржи и клаузула за продажба на предметот на залогот на еден од комерцијалните начини (непосредна спогодба, јавно наддавање, преку агенција за продажба на подвижни и недвижни ствари, берза за тргување на хартии од вредност и слично), како и за избор на еден од овластените субјекти кој ќе ја изврши реализацијата на залогот (нотар, суд, агенција за промет на подвижни предмети и недвижности, берза и слично).

**Член 24**

При намирувањето од вредноста на предметот на залогот, право на првенство, во однос на другите доверители на должникот има заложниот доверител.

Кога врз ист заложен предмет има повеќе залози, првенството во намирувањето зависи од времето во кое се засновани залозите.

**Глава II****ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ****Член 25**

Заложниот доверител чие побарување е обезбедено со право на залог може, во границите на своето побарување од предметот на залог, да заснова на постојното право на залог, залог во корист на трето лице (надзалог) и без согласност на заложниот должник.

На засновањето на надзалогот соодветно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на засновањето на залогот.

Кога заложниот должник ќе биде известен дека врз предметот на залогот е заснован надзалог во полза на надзаложниот доверител, должникот може да го намери долгот на заложниот доверител само ако со тоа се согласи надзаложниот доверител или може долгот да го положи во суд, односно кај нотар, во спротивно предметот на залогот останува заложен за надзаложниот доверител.

За надзалогот соодветно се применуваат одредбите од овој закон за залогот, освен ако не произлегува нешто друго од правната природа на надзалогот.

**Член 26**

Ако заложниот должник ја смалува вредноста на предметот на залогот или на друг начин ја влошува неговата состојба, заложниот доверител може да бара во разумен рок заложниот должник да го врати предметот на залогот во првобитна состојба.

Ако заложниот должник не постапи согласно со ставот 1 на овој член, заложниот доверител може да бара од судот да му наложи на заложниот должник да се воздржи од таквите дејствија, а ако тој тоа не го стори, може да бара наплата на побарувањето обезбедено со залогот и пред неговото пристигнување, согласно со одредбите од овој закон што се однесуваат на реализацијата на залогот.

**Член 27**

Заложниот должник е должен предметот на залогот да го користи со внимание на добар домаќин, односно добар стопанственик и да го чува и одржува осигуран од сите ризици за тој вид на предмет.

Ако предметот на залог дава плодови, плодовите по одвојувањето заложниот должник ќе ги задржи за себе, ако со договорот поинаку не е предвидено.

#### Член 28

Заложниот доверител има право да врши надзор на состојбата во која се наоѓа предметот на залогот.

Правото од ставот 1 на овој член може да се остварува секогаш, освен во невреме.

#### Член 29

Заложниот должник кај владетелскиот залог е должен да му го предаде на заложниот доверител или на трето лице заложениот предмет што го определиле спогодбено.

Договорните страни можат да се спогодат и заеднички да го чуваат заложениот предмет.

Заложниот доверител кај владетелскиот залог е должен да го чува заложениот предмет со внимание на добар домаќин, односно добар стопанственик.

Заложниот доверител кај владетелскиот залог е должен да го врати заложениот предмет штом ќе му биде намирен долгот.

#### Член 30

Заложниот доверител кај владетелскиот залог нема право да го употребува заложениот предмет или да му го предаде на друг на употреба, или во подзалог, освен ако тоа му го дозволи заложниот должник.

Заложниот доверител кој го употребува заложениот предмет без дозвола од залогодавачот или му го предаде на друг на употреба, или во залог, одговара и за случајно пропаѓање или оштетување на предметот.

#### Член 31

По барање на заложниот должник кај владетелскиот залог, судот ќе нареди заложениот предмет да се одземе од заложниот доверител и да му се предаде на некое трето лице да го држи за него, ако заложниот доверител не го чува заложениот предмет со потребното внимание, ако го употребува без дозвола од заложниот должник или го дава на друг на употреба или во подзалог, или ако не го употребува во согласност со дадената дозвола и воопшто ако постапува со него спротивно на договорот и законот.

Трошоците направени од причините наведени во ставот 1 од овој член, паѓаат на товар на заложниот доверител.

#### Член 32

Доколку се покаже дека предметот на залогот има некој правен или материјален недостаток, заложниот должник на барање на заложниот доверител, е должен во разумен рок да го ослободи предметот на залогот од соодветниот недостаток, во спротивно има обврска во рокот што ќе му го определи доверителот да допушти запишување на друг залог во Заложниот регистар, односно во јавната книга, согласно со одредбите на овој закон.

Ако недостатокот не биде отстранет или предметот на залогот не биде заменет со друг предмет кој е без недостаток, заложниот доверител може да бара од судот да наложи отстранување на недостатокот или заменување на предметот на залогот со друг предмет без недостатоци.

Ако договорот за залог има својство на извршна исправа, барањето од ставот 2 на овој член се доставува до судот кој го спроведува извршувањето.

Покрај правата од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, заложниот доверител кога постои некоја од наведените причини на овој член може и пред пристигнувањето на своето побарување да бара негова наплата од предметот на залогот.

#### Член 33

Ако заложниот должник презема дејствија или пропушта дејствија поради што се доведува во опасност или очигледно се намалува вредноста на предметот на залогот,

заложниот доверител има право да бара заложниот должник без одлагање да престане тоа да го прави, а ако не се воздржи, може и пред пристигнувањето на своето побарување да бара негова присилна наплата од предметот на залогот, според одредбите на овој закон.

Ако по пристигнувањето на побарувањето заложниот должник го отуѓи предметот на залогот, таквото отуѓување нема правно дејство.

#### Член 34

Заложниот доверител има право да ги поставува сите барања потребни за заштита на своето право на залог.

На барањето кое заложниот доверител го поставува заради остварување на правото на залог врз предметот на залогот, соодветно се применуваат прописите за заштита на стварните права.

#### Член 35

На правото на хипотека врз бродови и други пловни објекти и на воздухопловите соодветно се применуваат одредбите од овој закон, освен ако нешто друго не е предвидено со друг закон.

#### Член 36

Кога врз еден ист предмет се засновани залози на повеќе заложни доверители, редот по кој ќе се намируваат нивните побарувања од вредноста на предметот се определува според датумот на запишувањето во Заложниот регистар, односно јавната книга, а доколку датумот на засновањето е ист, тогаш редот по кој ќе се намируваат нивните побарувања се определува според часот на приемот на барањето за запишување во Заложниот регистар, односно јавната книга.

Ако барањата се поднесени во ист ден и час имаат еднаков третман во поглед на намирувањето на побарувањата.

Кога врз ист предмет е заснован невладетелски и владетелски залог, правото на првенство на намирување на обезбеденото побарување се определува според тоа кој залог прв е заснован.

#### Член 37

Лицето кое стекнува право на сопственост врз заложен предмет го стекнува оптоварен со заложното право, освен во случај кога залогодавачот ќе го пренесе заложениот предмет во рамките на своето деловно работење, како и кога се стекнува право на сопственост врз хартии од вредност со кои се тргува на берзата.

Стекнувачот на правото на сопственост врз заложениот предмет станува сопственик на предметот стекнат со купување од заложниот должник кој го ставил во промет во рамките на своето деловно работење, без предметот да биде оптоварен, а заложното право продолжува да трае и понатаму врз новосоздадените предмети, а ако такви нема, врз добиените приходи од тие предмети, како и врз приходите од хартиите од вредност.

Приходите од ставот 2 на овој член можат да се употребуваат само за отплата на долгот што е обезбеден со залогот, кои се водат на посебна сметка и долгот за плаќање пристигнува веднаш.

#### Член 38

Заложниот доверител кој има во залог некој предмет изедначен со недвижностите, во поглед на правото на залог врз тој предмет, има овластувања и обврски како и оние што би ги имал ако предмет на залогот е некоја недвижност, освен ако поинаку не е определено со закон.

#### Член 39

Заложниот доверител има право да бара од сопственикот на предметот на залогот да го трпи неговото заложно право како товар врз тој предмет, како и да се воздржува да го прави на тој предмет она на што би имал право ако врз него не е заснован залог.

Исто така, заложниот доверител има право да бара и од секое друго лице да се воздржи од правење со кое бесправно го оневозможува или вознемирува во извршувањето на своето заложно право врз предметот на залогот.

Правото од ставовите 1 и 2 на овој член му припаѓа на секој заложен доверител кој има свое сопствено заложно право врз ист предмет на залог.

Правото од ставовите 1 и 2 на овој член не застарува.

Заложниот доверител за да може пред суд или друг надлежен орган да го оствари своето право од ставовите 1 и 2 од овој член, мора да го докаже своето заложно право и дека тужениот презема дејствија со кои се попречува заложниот доверител во вршењето на своето заложно право.

#### Член 40

Ако некој го повреди заложното право врз предметот на залогот со неполноважен упис во Заложниот регистар, односно јавната книга, заложниот доверител има право да се штити од таа повреда со правни средства предвидени за заштита на правата што се запишуваат во Заложниот регистар, односно јавната книга.

### Глава III

#### ПРЕСТАНОК НА ЗАЛОЖНОТО ПРАВО

##### Член 41

Причини за престанок на заложното право се:

- губење на владението на заложениот предмет кај нерегистрираниот залог, ако губењето настанало на законит начин;
- исполнување на обврската од страна на заложниот должник (престанување на побарувањето);
- полноважно откажување од средството за обезбедување;
- соединување на заложниот доверител и заложниот должник во едно исто лице;
- пропаѓање на заложениот предмет поради виша сила, освен ако предметот на залог е осигуран;
- продажба на заложениот предмет заради реализација на заложното право;
- престанок на правното лице кое е заложен доверител, а нема свој правен следбеник;
- еднострано раскинување на договорот за залог под услови определени со закон;
- спогодбено раскинување на договорот за залог;
- истекот на определено време, освен кај хипотеката и
- во други случаи предвидени со закон.

##### Член 42

Залогот престанува со бришење од Заложниот регистар, односно јавната книга.

Бришење на залогот може да побара заложниот доверител или заложниот должник.

##### Член 43

Заложното право престанува со полноважно откажување на заложниот доверител.

Откажувањето е полноважно ако заложниот доверител дал писмена изјава заверена кај нотар за бришење на залогот од Заложниот регистар, односно од јавната книга.

Ако страната на заложниот доверител е составена од повеќе лица, откажувањето од заложното право е полноважно ако со него се согласиле сите лица.

Ако постојат повеќе заложни доверители, секој од нив може да се откаже од своето заложно право кое во тој случај престанува за него, но во однос на другите доверители останува непроменето.

##### Член 44

Заложното право кое е ограничено со рок или со раскинлив услов престанува по истекот на рокот или исполнувањето на условот.

##### Член 45

Правото на залог престанува кога правото на побарување обезбедено со залог целосно ќе биде намирено или ќе престане со сите споредни побарувања (камата, трошоци и слично) и кога ќе биде избришано од Заложниот регистар, односно од јавната книга.

Додека правото на залог не биде избришано, сопственикот на предметот на залогот може врз основа на писмено прибавено признание од заложниот доверител или друг вид исправа со која се докажува престанокот на побарувањето обезбедено со залогот, предметот на залогот да го пренесе на новото побарување кое е еднакво со претходното побарување.

Ако постои постар залог врз определен предмет, новиот залог кој е запишан на негово место во првенството на редот на намирувањето ќе има свое правно дејство само под услов стариот залог да се избрише или со согласност на содоговарачите да се пренесе на новиот залог.

Ако постариот залог се однесува на повеќе предмети како заеднички (симултани), новиот залог добива правно значење единствено под услов стариот залог да се избрише од сите предмети кои ги оптоварува.

Одредбите од овој член на соодветен начин ќе се применуваат и кога новото побарување треба да дојде на местото на две или повеќе заложни побарувања кои во редот на првенство доаѓаат непосредно едноподруго.

##### Член 46

Заложното право престанува ако правното лице кое е заложен доверител престане, а нема свој правен следбеник.

##### Член 47

Заложното право престанува и со чинот на реализирањето на побарувањето на заложниот доверител од предметот на залог на начините предвидени со овој закон.

##### Член 48

Побарувањата на заложниот должник кај владетелскиот залог спрема заложниот доверител за надоместок на штета поради влошување на состојбата на заложниот предмет и побарувањата на заложниот доверител спрема заложниот должник за надоместок на трошоците заради подобрување на заложениот предмет застаруваат во роковите предвидени за надоместок за штета.

##### Член 49

Кога предметот на залогот ќе пропадне по вина на должникот, тој е должен да даде друг соодветен предмет во залог.

### Глава IV

#### ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР

##### Член 50

Заложниот регистар е вид на основен регистар во состав на Централниот регистар, без својство на правно лице, во кој задолжително се запишува невладетелскиот залог врз подвижна ствар.

Податоците содржани во Заложниот регистар се јавни и никој не може да се повикува на нивно непознавање.

Секое лице има право да изврши увид и да добие податоци лично или на друг начин (телефонски, по електронски пат и слично).

Издадената исправа од Заложниот регистар има карактер на јавна исправа.

##### Член 51

За упис и за добивање податоци од Заложниот регистар се наплатува надоместок на реалните (оперативните) трошоци.

## Член 52

Уписот во Заложниот регистар се врши по барање на заинтересирано лице на пропишан образец.

Барањето од ставот 1 на овој член мора да содржи:

- податоци за договорните страни (име и презиме, живеалиште или престојувалиште и единствениот матичен број на граѓанинот, односно назив или фирма, седиште и број од регистарот каде што е извршен уписот на правното лице);

- опис на залогот со доволна спецификација да може тој да се идентификува и

- датум, час и место на поднесување на барањето.

## Член 53

Пополнувањето на обрасците од овој закон се врши под услови и на начин утврдени во Законот за Централниот регистар.

## Член 54

Уписот трае најмногу пет години, а рокот почнува да тече од моментот на запишувањето во Заложниот регистар. Овој рок може да се продолжи ако шест месеци пред истекот на рокот се побара неговото продолжување.

Продолжувањето се врши врз основа на барање за продолжување, кон кое мора да се приложи писмена согласност од залогопримачот и да се надоместат трошоците.

## Член 55

За извршениот упис, настанатите промени и престанокот на заложното право се издава исправа.

Исправата за упис од ставот 1 на овој член, мора да ги содржи битните елементи од договорот за залог, денот и часот на приемот на барањето во регистарот, како и времето на издавањето на исправата.

## Член 56

На секое пристигнато барање одговорниот службеник во Заложниот регистар мора веднаш да го потврди денот и часот на приемот и бројот под кој се заведува во Заложниот регистар.

Барањето од ставот 1 на овој член, веднаш по приемот се снима на микрофилм и се става во регистарска влошка која се води на име на залогодавачот, а оригиналното барање му се враќа на подносителот на барањето.

## Член 57

Ако барањето не ги содржи потребните податоци предвидени со овој закон или ако не се платени соодветните трошоци за отстранување на недостатоците, ќе биде определен дополнителен рок, но не подолг од три дена, во кој подносителот на барањето е должен да ги отстрани недостатоците.

До истекот на рокот од ставот 1 на овој член се врши предбелешка во регистарот.

Ако недостатоците се отстранат во предвидениот рок од ставот 1 на овој член, ќе се смета барањето како да е примено прв пат.

Ако во предвидениот рок од ставот 1 на овој член недостатоците не се отстранат, барањето се отфрла.

## Член 58

На барање на залогодавачот, залогопримачот е должен да даде писмен доказ за исполнување на обврската.

Со поднесување на писмениот доказ за исполнувањето на обврската се брише залогот од Заложниот регистар.

За бришење на залогот од Заложниот регистар се издава посебна потврда.

## Глава V

## РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОГОТ

## Член 59

Ако во договорот за залог договорните страни не избрале еден од комерцијалните начини на продажба на залогот, ниту избрале овластен субјект што ќе ја изврши реализацијата на залогот, заложниот доверител во таков случај има право сам да го избере овластениот субјект (нотар, суд, агенција за продажба на подвижни предмети и недвижности, берза и други субјекти предвидени со овој закон), кој ќе ја изврши реализацијата на залогот.

Реализацијата на залогот, нотарот ја врши според одредбите на овој закон, судот според одредбите на Законот за извршната постапка, агенцијата од став 1 на овој член според одредбите на законот со кој се уредува нејзиното основање и вршење на дејноста, а другите субјекти според одредбите на овој и друг закон кој се однесува на нивното работење.

## Член 60

Ако договорните страни во договорот за залог избрале еден од комерцијалните начини за продажба на залогот предвидени со овој или друг закон и го определиле овластениот субјект што ќе ја изврши реализацијата, реализацијата на избраниот комерцијален начин на продажба на предметот на залогот ќе се оствари во согласност со постапката пропишана во законите за одделните овластени субјекти што ја вршат реализацијата. Ова се однесува и во случај кога изборот на постапката за реализација го извршил доверителот.

## Член 61

За започнување на реализација на залогот на кој било начин и од кој било субјект, потребно е да се исполнат два услови и тоа: должникот да задоцнил со исполнувањето на својата обврска во однос на доверителот и договорот за залог да има својство на извршна исправа.

## Член 62

Кога договорот за залог има својство на извршна исправа, а заложниот должник не ги исполнува обврските според договорот, заложниот доверител може да бара реализација на залогот во рок од осум дена од денот на задоцнувањето.

Во случајот од став 1 на овој член, заложниот доверител е должен да го извести заложниот должник за тоа, како и другите регистрирани заложни доверители ако ги има.

По извршеното известување од страна на заложниот доверител до лицата предвидени во ставот 2 на овој член, доверителот може да презема заштитни мерки во однос на заложениот предмет, со цел да се зачува или зголеми неговата вредност.

Заради остварување на целта од ставот 3 на овој член, заложниот доверител може да побара од судот да донесе решение, најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на барањето во судот, заложениот предмет да биде одземен од залогодавачот и да му биде предаден нему во владение, а ако заради природата на заложениот предмет не е можно тоа или ако тоа е во интерес на заложниот доверител, на негов предлог судот определува администратор што ќе се грижи за заложениот предмет до конечната реализација на залогот. Заложниот доверител ова барање треба да го оправда со постоење на причина која се заканува неговото побарување да се осуети.

Жалбата против решението од ставот 4 на овој член не го одлага извршувањето.

По истекот на осум дена од доставеното известување за извршување од страна на нотарот, може да се пристапи кон продажба на предметот на комерцијалниот начин предвиден во договорот, а ако таков начин не е предвиден, тогаш согласно со одредбите на овој закон.



## Член 63

Во случаите кога врз предметот има повеќе залози од различни редови, при нивната реализација намирувањето се врши по оној редослед по кој е стекнат приоритетот.

Ако со еден ист предмет се обезбедени побарувања на повеќе доверители кои пристигнуваат во различно време, со пристигнувањето за наплата на побарувањето на кој било доверител пред кого некој од другите доверители има приоритет, се смета дека во тој момент пристигнало за наплата и обезбеденото побарување на доверителот кој има приоритет.

Одредбата од став 1 на овој член се применува и кога предметот над кој има повеќе залози на јавна продажба го купил заложниот доверител од прв ред. Во тој случај заложните доверители од пониските исплатни редови своите побарувања ги намируваат од продажната цена само во обем во кој останале средства над побарувањето што го имал заложниот доверител од прв ред, кој своето побарување го намирил со купување на предметот, плаќајќи ја купопродажната цена само за разликата од неговото побарување до висината на цената што е постигната со продажбата.

Одредбата од став 1 на овој член ќе се применува и кога предметот го купил вториот или кој било нареден заложен доверител, но од добиената цена прв ќе се намири заложниот доверител кој има приоритет.

## Член 64

Кога реализацијата се врши преку нотар, доверителот по пристигнувањето на побарувањето ќе го определи нотарот што ќе ја спроведе постапката за продажба и за тоа нотарот писмено ќе го извести заложниот должник во рок од осум дена.

Заложниот должник треба во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето за продажбата и за нотарот кој е именуван да ја изврши продажбата, да ја определи најниската почетна цена за јавното наддавање под која заложениот предмет не може да се продаде, како и тоа дека е согласен да ги авансира трошоците на продажбата.

Доколку заложниот должник не постапи според ставот 2 на овој член, наместо него тоа ќе го направи доверителот со цел да се изврши продажбата.

Најниската почетна цена за јавното наддавање на заложениот предмет не може да биде пониска од висината на обезбеденото побарување со залогот, зголемена за трошоците и каматите што ќе пристигнат до истекот на рокот во кој нотарот треба да го продаде заложениот предмет.

Ако должникот даде писмена изјава со прилозите предвидени во ставот 2 на овој член, заложниот доверител е должен во рок од осум дена од денот на добивањето на изјавата да го овласти нотарот да го продаде предметот врз кој е заснован залогот, во согласност со условите определени во изјавата од заложниот должник.

Должникот има обврска да ги преземе сите дејствија на барање на нотарот за да се овозможи разгледување на предметот кој треба да се продаде.

Во спротивно му одговара на доверителот за штета што тој ќе ја претрпи, ако предметот не се продаде.

## Член 65

Ако во договорот за залог не е договорен начинот на продажбата, нотарот продажбата ќе ја изврши со усно јавно наддавање во место и простории наведени во огласот за продажба.

Во огласот за продажбата нотарот ги наведува начинот на наддавањето, условите за продажба, времето и местото, почетната цена и други податоци неопходни за продажба.

За извршената продажба нотарот составува записник во кој задолжително ги внесува предметот и цената како битни елементи на продажбата. Записникот го потпишуваат купувачот и нотарот, а ако наддавањето не успеало го потпишува само нотарот.

Ако купувачот не ја плати цената во определениот рок, нотарот за тоа ќе состави нов записник во кој ќе констатира дека продажбата не успеала и дека записникот за извршената продажба не произведува правно дејство. Исто така, во овој записник ќе констатира дека му пропаднала гаранцијата на купувачот кој не ја платил цената. Во ваков случај, нотарот ќе објави нов оглас за продажба, ако е можно таа продажба да заврши во рок од три месеци од денот на добиеното овластување за продажба, во спротивно продажбата може да се изврши со непосредна спогодба, ако со тоа се согласат заложниот должник и заложниот доверител. Непосредната спогодба се составува во вид на нотарски акт во кој задолжително се внесуваат изјавите за согласност на заложниот должник и заложниот доверител, освен ако таква изјава во писмена форма претходно е дадена кај нотар.

Ако наддавањето не успеало, ниту продажбата е извршена со непосредна спогодба во рок од три месеци од денот на добиеното овластување за продажба, се смета дека заложниот доверител станал сопственик на заложениот предмет за цената која одговара на износот на обезбеденото побарување, зголемено со трошоците и каматите, освен ако заложниот доверител во рок од 15 дена од денот на исполнувањето на условите за стекнување на сопственоста преку нотар го извести заложниот должник дека не сака правото на сопственост врз заложениот предмет да премине врз него. Правото на сопственост не се пренесува врз заложниот доверител и кога врз ист предмет постои право на залог за повеќе заложни доверители.

Во случаите кога заложниот доверител не се стекнал со право на сопственост врз заложениот предмет, ќе се повторува избраниот начин на продажбата сè додека наддавањето не успее. Почетната цена на продажбата во овие случаи ја определува овластениот нотар за продажба на заложениот предмет, по претходно прибавено писмено мислење од вешто лице.

Ако заложниот доверител се стекнал со сопственост врз заложениот предмет, обезбеденото побарување се смета за намирено од моментот кога тој станал сопственик на заложениот предмет. Ако до тој момент заложниот доверител веќе намирил дел од обезбеденото побарување, должен е во рок од осум дена од денот кога станал сопственик тој дел да му го врати на залогодавачот или да го депонира кај нотар или во суд, во спротивно нотарот записнички ќе констатира дека стекнатото право на сопственост престанува да постои.

Стекнувањето на сопственоста врз заложениот предмет под условите предвидени во овој член и моментот на тоа стекнување се констатираат во записникот, кој го потпишуваат нотарот и заложниот доверител.

## Член 66

Записникот за извршената продажба на заложениот предмет со наддавање, записникот за стекнување на правото на сопственост врз заложениот предмет под условите предвидени во овој закон, како и непосредната спогодба за продажба на заложениот предмет составена во вид на извршна исправа, претставуваат правна основа за стекнување на правото на сопственост врз заложениот предмет.

## Член 67

Ако заложниот должник или трето лице има приговор на реализацијата на залогот, во тој случај, своето право може да го оствари со тужба за побивање на актите (записниците) врз основа на кои е извршена реализација на предметот на залогот.

Ако судот по поднесената тужба за побивање на актите (записниците) за извршената реализација на залогот издаде привремена мерка во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на тужбата, се одлага стекнувањето на правото на сопственост врз предметот на залогот до денот кој судот го одредил со привремената мерка. Ако тужителот го изгуби спорот одговара и за надомест на штета на новиот сопственик.

Тужбата од ставот 1 на овој член изјавена по истекот на 15 дена, сметано од денот на одржаното јавно наддавање на кое е продаден залогот, односно од денот кога е составен записник врз основа на кој заложниот доверител стекнува право да стане сопственик на залогот согласно со членот 65 став 5 од овој закон, односно од денот на потпишувањето на записникот за непосредна спогодба за продажба на залогот, е без правно дејство во однос на новиот сопственик кој го стекнал правото на сопственост врз предметот на залогот.

#### Член 68

По писмено барање на заложниот доверител, нотарот е должен да ја запре постапката за продажба. Во тој случај, доверителот е должен да ги плати трошоците на постапката и наградата на нотарот за дејствијата кои дотогаш ги презел.

По писмено барање на заложниот доверител нотарот ќе ја одложи реализацијата на залогот. Одлагањето на реализацијата на залогот може да трае најдолго 20 дена. Доколку до истекот на тој рок заложниот доверител не поднесе писмено барање за продолжување на постапката за реализација на залогот, тогаш нотарот ќе состави записник во кој ќе утврди дека постапката за реализација е запрена.

Нотарот е должен да ја запре постапката за реализација на залогот и кога судот изрекол привремена мерка.

#### Член 69

Од средствата добиени со продажбата, прво се намируваат трошоците што настанале по известувањето за продажбата, а кои се однесуваат на зачувување или зголемување на вредноста на залогот; второ, трошоците за продажбата и наградата на нотарот; трето, се намирува заложниот доверител кој прв го засновал залогот; четврто, другите заложни доверители според својот приоритет, доколку ги има и петто, остатокот од средствата добиени при продажбата, доколку таков остаток има, се исплаќа на заложниот должник.

Средствата добиени при продажбата до распределбата ќе бидат депонирани кај нотар.

Ако заложниот доверител со продажбата на заложениот предмет не успее во целост да го намири своето побарување, може да бара од заложниот должник намирување и за преостанатиот дел од своето побарување.

Нотарот кој ја извршил продажбата на залогот при намирувањето мора да води сметка за правото на приоритет.

#### Член 70

Кога купувачот нема да ја плати продажната цена во рокот определен со овој закон, записникот не произведува правно дејство, а од гаранцијата се намируваат трошоците направени за продажбата која не успеала и трошоците за новата продажба, а доколку остане определен износ на средства, се додаваат на средствата добиени при новата продажба.

Ако заложениот предмет не премине во сопственост на заложниот доверител затоа што продажбата не успеала, тогаш по намирување на сите трошоци на постапката, остатокот од гаранцијата, ако го има, му се враќа на заложниот должник.

#### Член 71

Во случаите кога непосредната спогодба, како еден од комерцијалните начини на продажба на залогот е избрана во договорот за залог, како и кога продажбата со наддавање не успеала, а заложниот доверител и заложниот должник се договориле продажбата да се изврши со непосредна спогодба, а притоа предмет на непосредната спогодба е продажбата на целото трговско друштво или друго правно лице, заедно со сите негови припадоци и прирастоци, како и деловниот потфат, но и без него или сите негови подвижни предмети (машини, друг вид опрема, производи и слично) и недвижно-

стите, независно кој ја врши реализацијата, продажбата е без правно дејство, ако продажната цена е помала од износот на обезбеденото побарување, како и кога цената нема да се плати во рок од 30 дена сметано од денот на склучувањето на непосредната спогодба.

Спогодбата од ставот 1 на овој член е без правно дејство и ако реализацијата на залогот не се објави во „Службен весник на Република Македонија“. Барањето за објавата треба да се достави во рок од три дена, сметано од денот на исплатата на продажната цена, а објавата да се изврши во еден од наредните два броја на „Службен весник на Република Македонија“ кои ќе излезат по доставеното барање за објава.

#### Член 72

Кога залогот е заснован врз целото трговско друштво или друго правно лице, продажбата со наддавање се врши на целото друштво, односно правното лице, вклучувајќи ги сите негови припадоци и прирастоци, заедно со деловниот потфат (производството). Но, ако највисоко понудената цена за продажба е под 80% од износот на долгот обезбеден со залогот, тогаш се продаваат одделни делови од друштвото во настојување да се постигне повисока цена од која ќе се реализира поголем износ на побарувањето обезбедено со залогот. При продажбата на одделни делови од друштвото, односно имотот, треба да се води сметка прво да се продадат оние средства кои нема да го попречат континуираното работење на друштвото или на правното лице.

#### Член 73

Ако трошоците од јавната продажба би биле несразмерно големи во однос на вредноста на залогот, нотарот може врз основа на писмена согласност од двете страни да го продаде предметот по цена која е еднаква на побарувањето обезбедено со залогот или ако сака заложниот доверител за таа цена да го задржи за себе.

Ако вредноста на заложениот предмет од ставот 1 на овој член е во очигледна несразмерност со вредноста на побарувањето, вредноста на заложениот предмет ќе ја процени вештак.

#### Член 74

Кога заложениот предмет се расипува или ја губи вредноста, па постои опасност да стане недоволен за обезбедување на побарувањето на залогопримачот, ако договорните страни поинаку не се договорат, судот може по барање на залогодавачот или залогопримачот, а по сослушување на другата страна, да донесе заклучок заложениот предмет да се продаде на јавна продажба или по берзанска или пазарна цена која ја има и цената или доволен дел од цената да се депонира кај нотар или во судот, заради обезбедување на побарувањето на залогопримачот.

Против заклучокот од ставот 1 на овој член не е дозволен правен лек.

Јавната продажба ќе ја спроведе нотар кој ќе го определи судот ако странките не можат да се договорат за тоа.

#### Член 75

Судот на барање на залогодавачот може да донесе заклучок со кој ќе дозволи заложениот предмет да се продаде на определено лице за цена која е најмалку еднаква на висината на побарувањето обезбедено со залогот.

Против заклучокот од ставот 1 на овој член не е дозволен правен лек.

Продажбата во овој случај ќе ја изврши нотар кој ќе го определи залогодавачот.

Добиената цена или доволен дел од цената се депонира кај нотарот кој ја извршил продажбата или кај судот, за обезбедување на наплатата на побарувањето на заложниот доверител на место на заложениот предмет.

**Член 76**

Купувачот на предметот на залогот кој се реализира согласно со одредбите на овој закон, стекнува сопственост врз предметот ослободен од сите заложни побарувања, по истекот на рокот за тужба утврден во членот 67 на овој закон.

**Член 77**

Ако предмет на залогот се хартии од вредност, а залогодавачот не го врати долгот со неговото пристигнување, залогопримачот може да бара продажба на хартиите од вредност преку берза, освен за оние за кои не се тргува преку берза.

**Член 78**

Ако предмет на залогот е побарување или друго право, а залогодавачот не ја исполни пристигнатата обврска, залогопримачот е должен да побара негова наплата.

Ако заложното побарување дава право на камати или некакви други повремени давања, залогопримачот е должен да ги наплати.

Постигнатите износи од ставот 2 на овој член, ако не е предвидено залогопримачот да ги задржи за себе, се пребиваат со трошоците што се направени за наплата на надоместокот на кој залогопримачот има право, потоа со каматата што му се должи и на крајот со главнината.

**Член 79**

Кога заложното побарување ќе пристигне за наплата, залогопримачот е должен да го наплати.

Со исполнувањето на заложното побарување, заложното право преминува врз предметот со кој е исполнето побарувањето.

Кога предмет на заложното побарување се пари, залогопримачот е должен, по барање на залогодавачот, да го депонира наплатениот износ кај нотар или во суд, но ако предмет на неговото побарување се исто така, пари и ако тоа пристигнало за наплата, залогопримачот може да задржи за себе онолку колку што му се должи, а другото е должен да му го предаде на залогодавачот.

**Член 80**

Ако залогодавачот не ја исполни обврската до рокот на пристигнувањето, залогопримачот има право да го намери своето побарување од отстапеното побарување на залогодавачот.

Залогопримачот е должен, откако ќе го намери своето побарување, вишокот на пари или други предмети да му ги предаде на залогодавачот.

**Член 81**

Известувањата и доставите што треба да се извршат за реализација на залогот според овој закон ќе се сметаат за уредни ако се извршени на адресите на странките содржани во договорот за залог, освен ако со писмена изјава кај нотар не дале друга адреса.

**Член 82**

Во постапката за засновање на заложно право и за реализација на залог уредена со овој закон, во недостиг на одредби за засновање и продажба, ќе се применуваат одредбите на Законот за извршната постапка.

**Глава VI****КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ****Член 83**

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок одговорниот службеник во Заложниот регистар, ако веднаш не го потврди денот и часот на приемот на барањето и бројот под кој се заведува во регистарот.

**Член 84**

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок одговорниот службеник во Заложниот регистар ако неоправдано одбие да даде податоци од регистарот или ако даде неточни податоци или спречи увид во нив.

**Глава VII****ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 85**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за залог на подвижни предмети и права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 48/99 и 86/2000) и Законот за договорна хипотека („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 86/2000).

**Член 86**

Постапките за реализација на залог, односно хипотека започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон се завршуваат според досегашните прописи.

Постапките за реализација на залог, односно хипотека кои не се започнати ќе се реализираат според одредбите на овој закон.

Во случај кога сè уште не е преземено ниту едно фактичко дејствие по донесеното решение за извршување, на барање на заложниот доверител постапката може да започне и да се води по одредбите на овој закон.

**Член 87**

Досегашниот Заложен регистар продолжува со работа согласно со одредбите на овој закон.

Досегашните акти за работењето на Заложниот регистар ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од 90 дена од денот на неговото влегување во сила.

**Член 88**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J I****PËR PENG TË KONTRAKTUAR****Kreu I****DISPOZITAT E PËRGJITHSHME****Neni 1**

Me këtë ligj rregullohet mënyra, kushtet dhe procedura për themelim, ekzistim, realizim dhe ndërprerje të së drejtës së pengut të kontraktuar mbi gjërat e tundshme, letrave me vlerë, kërkesave dhe të drejtave të tjera (pengut të dorës) dhe mbi gjërat e patundshme (hipoteka), (në tekstin e mëtejme: peng, e drejta e pengut).

**Neni 2**

Me pengun sigurohen kërkesat në të holla si dhe kërkesat e tjera, vlera e të cilit është shprehur në të holla, të cilat kreditori i ka në raport me debitorin (borxhliun) nga marrëdhënia e përcaktuar obligative.

Kërkesat e siguruara me peng, në qoftë së nuk mbulohen në afatin e tyre të paraqitur, kreditori i pengut ato mund t'i realizojë nga vlera e lëndës në peng ose sipas kushteve dhe mënyrave të parapara me këtë ligj që të fitojë të drejtën e pronësisë mbi lëndën e pengut (lex commissoria).

Kërkesat nga paragrafi 1 i këtij neni, vlerësohen si mjaft të përcaktuara nëse është i caktuar bartësi i tyre, debitori, baza juridike dhe shuma, gjegjësisht lloji.

## Neni 3

Pengu i dorës mund të themelohet me dhënien e lëndës në zotërim (pengu i zotëruar) ose pa dhënien e tij në zotërim (pengu i pazotëruar), ndërsa hipoteka themelohet vetëm si e pazotëruar.

## Neni 4

Lëndë e pengut të dorës mund të jenë gjëra të tundshme, letra me vlerë, kërkesë e caktuar pronësore ose ndonjë e drejtë tjetër, ndërsa lëndë e hipotekës vetëm ndonjë patundshmëri e caktuar, gjegjësisht lëndë e barabartë me patundshmërinë, me këtë ose ligj tjetër.

## Neni 5

Me peng mund të ngarkohet e tërë lënda e pengut ose ndonjë pjesë ideale e saj, si dhe me më tepër lëndë të veçanta.

## Neni 6

Peng mund të jepet edhe lënda mbi të cilën tani më është themeluar peng.

## Neni 7

Pengu mund të themelohet edhe në një lëndë të ardhshme.

## Neni 8

Peng mund të jepet edhe për obligim të ardhshëm, gjegjësisht obligim të kushtëzuar dhe mbi të, të themelohet mbipengu.

## Neni 9

Kur lëndë të pengut janë letrat me vlerë, kërkesat e caktuara obligative ose të drejtat tjera, në qoftë se nuk është paraparë ndryshe me këtë ligj dhe ligj tjetër, mbi këto në mënyrë përkatëse aplikohen dispozitat për pengun.

## Neni 10

Lënda e pengut patjetër duhet të jetë në pronë të debitorit dhe të jetë në qarkullim juridik.

Në përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, lëndë e pengut mund të jetë edhe lënda e cila nuk është në pronë të debitorit, në qoftë se ai mbi të në momentin e themelimit të pengut ka marrë të drejtën e pengut (mbipeng).

## Neni 11

Nëse mbi lëndën e pengut ekziston pronësi, gjegjësisht pronësi e përbashkët, ndërsa e drejta e pengut është themeluar mbi tërë lëndën, me kërkesë të kreditorit të pengut, debitori i pengut është i obliguar të sigurojë pajtueshmëri me shkrim nga pronari tjetër, gjegjësisht pronarit të përbashkët, të vërtetuar në noter, gjegjësisht në ndonjë organ tjetër përkatës, nëse deklarata jepet në ndonjë shtet tjetër, me çka ata e marrin cilësinë e bashkëdebitorit të pengut.

Në qoftë se debitori nuk e siguron pajtueshmërinë e duhur nga paragrafi 1 i këtij neni, ndërsa pengut të themelohet, do të llogaritet si peng i pjesës ideale të lëndës, në madhësinë e pjesës së pronarit të borxhit të pengut.

## Neni 12

Kur lëndë e pengut është pasuria e patundshme e shoqatës tregtare ose i ndonjë subjekti tjetër juridik në të hyjnë edhe ajo që i përket edhe të shtuarit, nëse ndryshe nuk është kontraktuar dhe përcaktuar me ligj.

Kur lëndë e pengut është e gjithë shoqata tregtare, gjegjësisht tërë personi juridik, ajo i përfshin të gjitha patundshmëritë, gjërat e lëvizshme dhe të drejtat jomateriale.

Nëse është themeluar peng, në pajtim me paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, pa marrë parasysh numrin e kreditorëve të pengut, në këtë rast, debitori i pengut është i detyruar në afat prej 15 ditësh, llogaritur nga dita e themelimit të pengut, ta shpallë në "Gazetën zyrtare të Republikës së

Maqedonisë", në të kundërtën pengut nuk do të paraqesë veprim juridik. Gjithashtu, kjo ka të bëjë edhe në rastet kur debitori i pengut veç e veç me më shumë kontrata e ka ngarkuar tërë pasurinë e tundshme dhe të patundshme.

## Neni 13

Debitor pengut mund të jetë secili person fizik dhe juridik i cili ka borxh të caktuar në para ose borxh vlere e të cilit është e shprehur në para në raport me kreditorin e pengut nga ndonjë raport i caktuar obligativ ose tjetër lloj raporti juridik, si dhe ndonjë person i tretë i cili nuk ka borxh të tillë, dhe i cili pajtohet të përgjigjet për borxhin e huaj me themelimin e pengut mbi lëndën e tij.

Kreditor pengut mund të jetë secili person fizik dhe juridik i cili ka kërkesë të caktuar parash ose kërkesë vlere e së cilës është e shprehur në para në raport me debitorin e tij i cili është pajtuar që mbi lëndën e tij të lejohet themelimin të pengut në dobi të kreditorit ose në vend të tij atë ta bëjë personi i tretë i cili nuk ka borxh të tillë, ndërsa është në pajtim që mbi lëndën e tij të themelohet e drejta për peng.

## Neni 14

E drejta për peng të pazotëruar arrihet me lidhjen e kontratës për peng, me regjistrim dhe përshkrim të lëndës peng dhe shënimin e lëndës në Regjistrin e hipotekës.

E drejta për peng të zotëruar arrihet me lidhjen e kontratës për peng dhe me dorëzimin e lëndës peng në zotërim të kreditorit të pengut.

## Neni 15

E drejta për peng të pazotëruar mbi letrat me vlerë arrihet me lidhjen e kontratës për peng, me regjistrimin dhe përshkrimin e letrave në peng me vlerë dhe shënimin e pengut në Regjistrin e hipotekës.

E drejta për peng të zotëruar mbi letrat me vlerë arrihet me lidhjen e kontratës për peng dhe me bartjen e letrave me vlerë në zotërim të kreditorit të pengut.

## Neni 16

E drejta për peng të pazotëruar mbi kërkesë ose ndonjë të drejteje tjetër (të drejtat intelektuale dhe të drejtat tjera të ngjashme) arrihet me lidhjen e kontratës për peng dhe me regjistrim dhe përshkrim të kërkesës së pengut ose ndonjë të drejteje tjetër dhe shënimi i tyre në Regjistrin e hipotekës.

E drejta për peng të zotëruar mbi kërkesë ose lloj tjetër të së drejtës arrihet me lidhjen e kontratës për peng dhe me lënien, gjegjësisht bartjen e kërkesës ose të ndonjë lloji tjetër të së drejtës.

Për të drejtën e pengut nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, duhet të njoftohet me shkrim debitori mbi obligimin e të cilit është themeluar pengut, në të kundërtën pengut është pa veprim juridik.

## Neni 17

E drejta për hipotekë arrihet me lidhjen e kontratës për hipotekë dhe me shënimin e hipotekës në librin publik në mënyrë dhe me kushte të përcaktuara me ligj.

Me "libër publik" në kuptim të këtij ligji, nënkuptohet libri në të cilin bëhet regjistrimi i të drejtës së pronësisë mbi patundshmëritë dhe të drejtat tjera në gjëra mbi ato patundshmëri, si dhe libri në të cilin bëhet regjistrimi të drejtës së pronësisë dhe të drejtat në gjërat tjera mbi lëndët e barabarta me patundshmëritë sipas këtij ligji dhe ndonjë ligj tjetër.

## Neni 18

Dispozitat e këtij ligji për themelimin e të drejtës për peng, në mënyrë përkatëse zbatohen edhe në ndryshimin dhe ndërprerjen e të drejtës për peng.

## Neni 19

Pas shënimit të bërë të së drejtës për peng, ndryshimit të tyre ose ndërprerjes, organi i autorizuar për udhëheqjen e regjistrit të hipotekës, gjegjësisht libri publik në të cilin

bëhet regjistrimi, ndryshimi ose ndërpreja e pengut, me detyrim zyrtar me postë elektronike ose në mënyrë tjetër përkatëse i fut të gjitha të dhënat relevante juridike në lidhje me pengun në bazën qendrore të të dhënave (në tekstin e mëtufteshëm: Regjistri qendror).

Futja e të dhënave nga paragrafi 1 i këtij neni në Regjistrin qendror, bëhet në mënyrë dhe nën kushte të përcaktuara me Ligjin për regjistrin qendror.

#### Neni 20

Pas themelimit të pengut në zotërim, me pëlqim të debitorit të pengut dhe kreditorit të pengut, mund të bëhet shënimi në regjistrin e hipotekës edhe të këtij lloji të pengut dhe të futen të gjitha të dhënat relevante juridike në Regjistrin qendror.

#### Neni 21

Kontrata për peng lidhet në formë të shkruar, përveç kontratës për peng të zotëruar e cila mund të jetë e lidhur në çfarëdo forme.

Kontrata për peng e cila nuk është lidhur në formë të shkruar, nuk paraqet të drejtë juridike.

#### Neni 22

Kreditori i pengut dhe debitori i pengut të kontratës për peng, mund t'i japin cilësi dokumentit të kryer para ose pas regjistrimit të bërë të pengut në regjistrin e pengut, gjegjësisht hipotekës në librin publik.

Kontrata për peng cilësinë e dokumentit të kryer e arrin me vërtetimin e nënshkrimeve të palëve të kontraktuara dhe me dhënien e deklaratës para noterit se janë në pajtim që kontrata e tyre për peng të ketë cilësi të dokumentit të kryer gjatë vërtetimit të nënshkrimeve të tyre.

Nëse kontrata për peng cilësinë e dokumentit të kryer e fiton para regjistrimit të pengut në regjistrin e pengut, gjegjësisht në librin publik, ndërsa deri tek ai regjistrim nuk arrihet, në këtë rast kontrata e humb cilësinë e dokumentit të kryer.

Kontrata për peng të zotëruar, e bërë në formë të shkruar pa marrë parasysh a është e regjistruar në regjistrin e pengut apo jo, cilësinë e kryerjes e arrin në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni.

#### Neni 23

Kontrata për peng veçanërisht përmban:

- të dhënat për palët e kontraktuara (emri dhe mbiemri, vendbanimi ose vendqëndrimi, gjegjësisht emri ose firma dhe selia), si dhe numrat amzë gjegjësisht numrat regjistruar;

- përshkrimi i lëndës peng me specifikacion të mjaftueshëm që të mund të identifikohet;

- baza juridike e kërkesës e cila sigurohet me peng dhe shuma e saj;

- afati i arritjes së kërkesës;

- koha dhe vendi i lidhjes së kontratës;

- pajtueshmëri nga debitori i pengut, kreditori i pengut të kërkojë që të bëhet regjistrimi i së drejtës për peng, në regjistrin e pengut, gjegjësisht në librin publik (clausula intabulanti)

- identifikimi i debitorit nëse nuk është në peng, gjegjësisht debitor hipoteke;

- cilido qoftë tjetër fakt relevant, përfshirë çfarëdo qoftë restrikcioni të së drejtës për bartje të pengut ose e drejta për shfrytëzim dhe tjetërsim të lëndës peng;

- e drejta e kreditorit të pengut në rast të vonesës nga pala e debitorit të pengut që të mund të ndërmarrë masa sigurie në raport me pengun, me qëllim të mbrohet, ta mbajë ose zmadhojë vlerën e shitjes së lëndës peng, por me mjetet e investuara të mos arrihet pronësia mbi pengun e themeluar;

- klauzula sipas së cilës kreditori i pengut, në rast të mosplotësimit të obligimeve nga debitori, ka të drejtë në rast të vonesës së debitorit të pengut, me qëllim të ruhet, mbahet ose shitet pengu, ta marrë lëndën e pengut në zotërim, në qoftë se ka mbështetje në kontratën e cila ka cilësinë e dokumentit të kryer.

Përpos elementeve nga paragrafi 1 të këtij neni, kontrata për peng mund të përmbajë edhe klauzulën për shitjen e lëndës në peng në një nga mënyrat komerciale (marrëveshje e drejtpërdrejtë, dhënie publike, përmes agjencisë për shitjen e gjërave të tundshme dhe të patundshme, bursës për tregti të letrave me vlerë etj.), si dhe për zgjedhjen e njërit nga subjektet e autorizuar i cili do ta kryen realizimin e pengut (noter, gjyq, agjenci për këmbim të lëndëve të tundshme dhe të patundshme, bursë etj.).

#### Neni 24

Gjatë pagesës nga vlera e lëndës në peng, të drejtën e përparësisë, në raport me kreditorët tjerë të debitorit ka kreditori i pengut.

Kur mbi lëndën e njëjtë të pengut ka me tepër pengje përparësia në pagesë varet nga koha në të cilën janë themeluar pengjet.

#### Kreu II

### TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E PALËVE TË KONTRAKTUARA

#### Neni 25

Kreditori i pengut kërkesa e të cilit është e siguruar me të drejtën e pengut mundet, në kufijtë e kërkesës së tij nga lënda për peng, të themelojë të drejtën e përhershme të pengut, peng në interes të personit të tretë (mbipeng) edhe pa lejen e debitorit të pengut.

Në themelimin e mbipengut përdoren dispozitat adekuate nga ky ligj që kanë të bëjnë për themelimin e pengut.

Kur debitori i pengut do të informohet se mbi lëndën e pengut është themeluar mbipeng në dobi të kreditorit të mbipengut, debitori mund t'ia paguajë borxhin kreditorit të pengut vetëm nëse me këtë pajtohet kreditori i mbipengut ose mund që borxhin ta japë në gjyq gjegjësisht në noter, përndryshe lënda e pengut mbetet peng për kreditorin e mbipengut.

Për mbipengun zbatohen dispozitat adekuate nga ky ligj për peng përveç nëse nuk del diçka tjetër nga natyra juridike e mbipengut.

#### Neni 26

Nëse debitori i pengut e zvogëlon vlerën e lëndës në peng ose në mënyrë tjetër e keqëson gjendjen e tij, kreditori i pengut mund të kërkojë në afat të arsyeshëm debitori i pengut ta kthejë lëndën e pengut në gjendje të mëparshme.

Nëse debitori i pengut nuk vepron në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, kreditori i pengut mund të kërkojë nga gjyqi ta detyrojë debitorin e pengut të përmbahet nga aktivitet e tilla, dhe nëse ai atë nuk e bën, mund të kërkojë pagesën e kërkesës të siguruar me peng edhe para arritjes së saj, në pajtim me dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me realizimin e pengut.

#### Neni 27

Debitori i pengut është i obliguar që lëndën e pengut ta përdor me kujdes dhe në mënyrë ekonomike, gjegjësisht si pronar i mirë dhe ta ruajë dhe mirëmbajë të sigurt nga të gjitha rreziqet e llojit të asaj lende.

Nëse lënda e pengut jep fryte, frytet pas ndarjes debitori i pengut do t'i mbajë për vete, nëse nuk është e paraparë ndryshe me kontratë.

#### Neni 28

Kreditori i pengut ka të drejtë të bëjë mbikqyrje mbi gjendjen në të cilën është lënda e pengut.

E drejta nga paragrafi 1 i këtij neni mund të realizohet gjithmonë, përveç në kushte të liga.

## Neni 29

Debitori i pengut te pengu i zotëruar është i obliguar t'ia dorëzojë kreditorit të pengut ose personit të tretë lëndën e pengut të cilën e kanë përcaktuar me marrëveshje. Palët e kontraktuara mund të pajtohen dhe bashkarisht ta ruajnë lëndën në peng.

Kreditori i pengut te pengu i zotëruar është i obliguar ta ruajë lëndën peng me kujdes si ekonom i mirë, gjegjësisht pronar i mirë.

Kreditori i pengut te pengu i zotëruar është i obliguar ta kthejë lëndën e pengut menjëherë pasi t'i lahet borxhi.

## Neni 30

Kreditori i pengut te pengu i zotëruar nuk ka të drejtë ta përdorë lëndën peng ose t'ia japë dikuj tjetër në përdorim, ose në nënpeng, përveç kur atë ia lejon debitori i pengut.

Kreditori i pengut i cili e përdor lëndën peng pa lejen e pengdhënësit ose ia jep dikuj tjetër në përdorim, ose si peng, përgjigjet edhe për dështim të rastësishëm ose dëmtim të lëndës.

## Neni 31

Me kërkesë të debitorit të pengut te pengu i zotëruar, gjyqi do të urdhërojë lënda peng të mirret nga kreditori i pengut dhe t'i dorëzohet ndonjë personi të tretë ta mbajë për vete, nëse kreditori i pengut nuk e ruan lëndën peng me kujdesin e duhur, në qoftë se e përdor pa lejen e debitorit të pengut ose ia jep në përdorim dikuj tjetër ose në nënpeng, ose nëse nuk e përdor në pajtueshmëri me lejen e dhënë dhe në përgjithësi nëse vepron me të në kundërshtim me kontratën dhe ligjin.

Shpenzimet e bëra nga shkaqet e paraqitura në paragrafin 1 të këtij neni, bien në barrë të kreditorit të pengut.

## Neni 32

Po që se tregohet se lënda peng ka ndonjë të metë juridike ose materiale debitori i pengut me kërkesë të kreditorit të pengut, është i obliguar në afat të arësyeshem ta lirojë lëndën peng nga të metat përkatëse, në të kundërtën ka obligim në afatin që do t'ia caktojë kreditori të lejojë shënimin e pengut tjetër në regjistrin e pengut, gjegjësisht në librin publik, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Nëse të metat nuk largohen ose lënda e pengut nuk zëvendësohet me lëndë tjetër i cili është pa të meta, kreditori i pengut mund të kërkojë nga gjyqi të urdhërojë largimin e të metave ose ndërrimin e lëndës peng me ndonjë lëndë tjetër pa të meta.

Në qoftë se kontrata për peng ka cilësinë e dokumentit të kryer, kërkesa nga paragrafi 2 i këtij neni dorëzohet deri te gjyqi i cili e zbaton kryerjen.

Përveç të drejtave nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni, kreditori i pengut kur ekziston ndonjë nga shkaqet e theksuara të këtij neni mund edhe para arritjes së kërkesës së tij të kërkojë pagesën e tij nga lënda në peng.

## Neni 33

Në qoftë se debitori i pengut ndërmerr aktivitete ose leshon aktivitete me të cilat vihet në rrezik ose dukshëm zvogëlohet vlera e lëndës në peng, kreditori i pengut ka të drejtë të kërkojë nga debitori i pengut të ndërpret ta bëjë atë pa zvarritje, dhe në qoftë se nuk përmbahet, mundet edhe para arritjes së kërkesës së tij të kërkojë pagesën me dhunë nga lënda në peng sipas dispozitave të këtij ligji.

Nëse pas arritjes së kërkesës debitori i pengut e tjetëron lëndën në peng, ky tjetërsim nuk ka veprim juridik.

## Neni 34

Kreditori i pengut ka të drejtë t'ia paraqesë të gjitha kërkesat e nevojshme për mbrojtjen e të drejtës së vet mbi pengun.

Me kërkesë të cilën kreditori i pengut e paraqet për shkak të menjanimit të së drejtës së pengut mbi lëndën në peng, në mënyrë përkatëse përdoren rregullat për mbrojtjen e të drejtave të gjërave.

## Neni 35

Në të drejtën e hipotekës mbi anijet dhe objekteve tjera lundruese dhe ajrore në mënyrë përkatëse përdoren dispozitat e këtij ligji, përveç nëse nuk është paraparë ndryshe me tjetër ligj.

## Neni 36

Kur mbi të njëjtën lëndë themelohen pengje të më shumë kreditorëve të pengjeve, renditja sipas së cilës do të paguhen kërkesat e tyre nga vlera e lëndës përcaktohet sipas datës së regjistrimit në regjistrin e pengjeve, gjegjësisht librit publik, por në qoftë se data e themelimit është e njëjtë, atëherë rendi sipas të cilit do të paguhen kërkesat e tyre përcaktohet sipas orës së pranimit të kërkesës për regjistrim në regjistrin e pengut, gjegjësisht librin publik.

Nëse kërkesat janë të dorëzuara në të njëjtën ditë dhe të njëjtën kohë atëherë ata kanë tretman të njëjtë në pagesën e kërkesave.

Kur mbi lëndën e njëjtë është themeluar pengut i zotëruar dhe i pazotëruar, e drejta e përparësisë për pagesën e parë të kërkesës së siguruar përcaktohet sipas asaj se cili peng është themeluar i pari.

## Neni 37

Personi i cili fiton të drejtën e pronës mbi lëndën në peng e merr të ngarkuar me të drejtën e pengut, përveç në rastë kur pengdhënësi do ta bartë lëndën në peng në kuadër të punës së tij afariste, si dhe kur fiton të drejtën e pronës mbi letrat me vlerë me të cilat tregtohet në bursë.

Fituesi i të drejtës së pronës mbi lëndën në peng bëhet pronar i lëndës së fituar me blerjen nga debitori i pengut i cili e ka lëshuar në qarkullim në kuadër të punës së tij afariste, pa qenë lënda e ngarkuar, ndërsa e drejta në peng vazhdon të jetë në fuqi edhe me tëj mbi lëndët e reja të krijuara, por nëse të tilla nuk ka, mbi të ardhurat e fituara nga ato lëndë, si dhe mbi të ardhura nga letrat me vlerë.

Të ardhurat nga paragrafi 2 i këtij neni mund të shfrytëzohen vetëm për pagesën e borxhit i cili është i siguruar me peng, të cilat udhëhiqen në llogari rrjedhëse të veçantë dhe borxhi për pagesë arrin menjëherë.

## Neni 38

Kreditori i pengut i cili ka në peng ndonjë lëndë të barabartë me patundshmëritë, në pikëpamje të së drejtës në peng mbi atë lëndë, ka autorizim dhe obligim si ato të cilat do t'ia kishite pasur në qoftë se lënda në peng do të ishte patundshmëri, përveç nëse nuk është e paraparë ndryshe me ligj.

## Neni 39

Kreditori i pengut ka të drejtë të kërkojë nga pronari i lëndës në peng që ta durojë të drejtën e tij në peng si barrë mbi atë lëndë, si dhe të përmbahet që të bejë me atë lëndë atë që do të kishite pasur për të drejtë mbi të po që se mbi të nuk do të ishte themeluar pengut.

Gjithashtu, kreditori i lëndës ka të drejtë të kërkojë edhe nga çdo person tjetër të përmbahet nga veprimi me të cilin paligjshëm e pamundëson ose e shqetëson në kryerjen e të drejtës së tij në peng mbi lëndën në peng.

E drejta nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni i takon çdo kreditori të pengut i cili ka të drejtën e tij të pengut mbi të njëjtën lëndë në peng.

E drejta nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni nuk vjetrohët.

Kreditori i pengut që të mund para gjyqit ose ndonjë organi tjetër kompetent ta realizojë të drejtën e tij nga paragrafët 1 dhe 2 nga ky nen është i detyruar ta tregojë të drejtën e tij të pengut dhe veprimin e të akuzuarit me të cilin pengohet kreditori i pengut në kryerjen e të drejtës së tij mbi pengun.

## Neni 40

Nëse dikush e dëmton të drejtën e pengut mbi lëndën në peng me ndonjë shënim jo të plotëfuqishim në regjistrin e pengut, gjegjësisht librin publik kreditori i pengut ka të drejtë të mbrohet nga ai dëmtim me mjete juridike të parapara për mbrojtjen e të drejtave të cilat shënohen në regjistrin e pengut, gjegjësisht librit publik.

## Kreu III

## PUSHIMI I TË DREJËS SË PENGUT

## Neni 41

Shkaqet për pushimin e të drejtës së pengut janë:

- humbja e pronësisë së lëndës në peng te pengu i paregjistruar, nëse humbja ka ardhur në mënyrë ligjore;
- plotësimi i obligimit nga ana e debitorit të pengut (ndërprerja e kërkesës);
- tërheqja fuqplotë nga mjete për sigurim;
- bashkimi i kreditorit të pengut dhe debitorit të pengut në një subjekt të njëjtë;
- shkatërrimi i lëndës në peng për shkak të fuqisë së lartë, përveç kur lënda në peng është e siguruar;
- shitja e lëndës në peng për shkak të realizimit të së drejtës së pengut;
- heqja dorë e personit juridik i cili është kreditor i pengut, dhe nuk ka pasardhës juridik;
- ndërprerja e njëanshme e kontratës për peng me kushte të përcaktuara me ligj;
- ndërprerja e kontratës për peng me marëveshje;
- kalimi i kohës së caktuar përpos te hipotekat; dhe
- në raste tjera të parapara me ligj.

## Neni 42

Pengu ndërpritet me fshirjen nga regjistri i pengut, gjegjësisht librit publik.

Fshirjen e pengut mund ta kërkojë kreditori i pengut ose debitori i pengut.

## Neni 43

E drejta e pengut pushon me tërheqjen e plotfuqishme të kreditorit të pengut.

Tërheqja është e plotfuqishme në qoftë se kreditori i pengut ka dhënë deklaratë me shkrim në noter për shlyerjen e pengut nga regjistri i pengut, gjegjësisht librit publik.

Nëse pala e kreditorit të pengut është e përbërë nga më shumë persona tërheqja nga e drejta e pengut është e plotfuqishme në qoftë se me të janë pajtuar të gjithë personat.

Nëse ekzistojnë me tëpër kreditorë të pengut, çdonjeri prej tyre mund të tërhiqet nga e drejta e tij e pengut e cila në atë rast ndërpritet për të, por në raport me kreditorët e tjerë ngel e pandryshueshme.

## Neni 44

E drejta e pengut e cila është e kufizuar me afat ose me kusht të shkëputjes pushon pas kalimit të afatit ose realizimit të kushtit.

## Neni 45

E drejta e pengut pushon kur e drejta e kërkesës e siguruar me peng plotësisht të jetë paguar ose do të ndërpritet me të gjitha kërkesat e tjera (kamata, harxhimet etj.) dhe kur të jetë fshirë nga regjistri i pengut gjegjësisht librit publik.

Derisa e drejta e pengut nuk fshihet, pronari i lëndës në peng mund në bazë të deklaratës me shkrim nga kreditori i pengut ose ndonjë dokument tjetër me të cilin vërtetohet ndërprerja e kërkesës të siguruar me peng, lëndën në peng ta bartë në kërkesën e re e cila është e barabartë me kërkesën e mëparshme.

Nëse ekziston peng më i vjetër mbi lëndë të caktuar, pengu i ri i cili është i shënuar në vend të tij në rend prioritar të pagesës do të ketë veprim juridik vetëm me kusht që pengu i vjetër të fshihet ose në pajtim me bashkëkontraktuesit të bartet në pengun e ri.

Nëse pengu i vjetër ka të bëjë me më shumë lëndë si të përbashkëta (simultane), pengu i ri fiton kuptim juridik vetëm me kusht që pengu i vjetër të fshihet nga të gjitha lëndët të cilat i ngarkon.

Dispozitat nga ky nen në mënyrë përkatëse do të zbatohen edhe kur kërkesa e re duhet të vijë në vend të dy ose me tëpër kërkesave të pengut të cilat në rend të përparësisë vijnë drejtpërdrejt njëra pas tjetrës.

## Neni 46

E drejta e pengut ndërpritet në qoftë se personi juridik i cili është kreditor i pengut shuhet, dhe nuk ka pasardhës të tij juridik.

## Neni 47

E drejta e pengut ndërpritet edhe me aktin e realizimit të kërkesës së kreditorit të pengut nga lënda në peng në mënyra të parapara me këtë ligj.

## Neni 48

Kërkesat e debitorit të pengut te pengu i zotëruar ndaj kreditorit të pengut për kompenzim të dëmshpërblimit për shkak të keqësimit të gjendjes së lëndës në peng dhe kërkesës së kreditorit të pengut ndaj debitorit të pengut për kompenzim të harxhimeve për shkak të përmirësimit të lëndës në peng vjetrohen me afatet të parapara për kompenzim të dëmeve.

## Neni 49

Kur lënda e pengut shkatërron me fajin e debitorit, ai është i obliguar të japë lëndë tjetër përkatëse në peng.

## Kreu IV

## REGJISTRI I PENGUT

## Neni 50

Regjistri i pengut është lloj regjistri themelor në përberje të Regjistrimit qendror, pa cilësinë e personit juridik, në të cilin detyrimisht regjistrohet pengu i pazotëruar mbi sendin e tundshëm.

Të dhënat e përmbajtura në regjistrin e pengut janë publike dhe askush nuk mund të thirret në mosnjohjen e tyre.

Çdo person ka të drejtë të shoh dhe të merr të dhëna personalisht ose në mënyrë tjetër (me telefon, me rrugë elektronike etj.)

Dokumenti i dhënë nga regjistri i pengut ka karakter të dokumentit publik.

## Neni 51

Për regjistrim dhe për marrjen e të dhënave nga regjistri i pengut paguhet kompenzim për harxhimet reale (operative).

## Neni 52

Regjistrimi në regjistrin e pengut bëhet me kërkesë të personit të interesuar në formular të paraparë.

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të përmbajë:

- të dhëna për palët e kontraktuara (emri dhe mbiemri, vendbanimi dhe vendqëndrimi dhe numri amzë i qytetarit, gjegjësisht firma ose emri, selia si dhe numri i regjistrimit ku është bërë regjistrimi i subjektit juridik);

- përshkrimi i pengut me specifikacion të mjaftueshëm që të mund ai të identifikohet dhe
- data, ora dhe vendi i dorëzimit të kërkesës.

## Neni 53

Plotësimi i formularëve nga ky ligj bëhet me kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me Ligjin për Regjistrin qendror.

## Neni 54

Regjistrimi zgjat më së shumti pesë vjet, ndërsa afati fillon të rrjedhë nga momenti i regjistrimit në regjistrin e pengut. Ky afat mund të vazhdohet në qoftë se gjashtë muaj para kalimit të afatit kërkohet vazhdimi i tij.

Vazhdimi bëhet në bazë të kërkesës për vazhdim, të cilës duhet t'i bashkangjitet pajtueshmëria me shkrim nga pengmarrësi dhe të kompenzohen harxhimet.

## Neni 55

Për regjistrimin e kryer ndryshimet e paraqitura dhe ndërprerjes së të drejtës në peng jepet dokument.

Dokumenti për regjistrim nga paragrafi 1 i këtij neni, patjetër duhet të përmbajë elementet kryesore nga kontrata për peng, data dhe ora e pranimit të kërkesës në regjistrin, si dhe koha e dhënies së dokumentit.

## Neni 56

Në çdo kërkesë të arritur nëpunësi përgjegjës në regjistrin e pengut duhet menjëherë ta vërtetojë datën dhe orën e pranimit dhe numrin me të cilin renditet në regjistrin e pengut.

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij ligji, menjëherë pas pranimit inçizohet në mikrofilm dhe vendoset në pako të regjistrave e cila udhëhiqet në emër të pengdhënësit, ndërsa kërkesa origjinale i kthehet dorëzuesit të kërkesës.

## Neni 57

Nëse kërkesa nuk i përmban të dhënat e duhura të parapara me këtë ligj ose në qoftë se nuk janë të paguara harxhimet përkatëse për largim të mangësive, do të caktohet afat plotësues, por jo më gjatë se tri ditë, në të cilin dorëzuesi i kërkesës është i obliguar t'i largojë mangësitë.

Deri në kalimin e afatit nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet paravërejtje në regjistrin.

Nëse lëshimet largohen në afatin e paraparë nga paragrafi 1 i këtij neni, do të llogaritet sikur se kërkesa të jetë e pranuar herën e parë.

Nëse në afatin e paraparë nga paragrafi 1 i këtij neni lëshimet nuk largohen, kërkesa refuzohet.

## Neni 58

Me kërkesë të pengdhënësit, pengmarrësi është i obliguar që të japë dëshmi me shkrim për plotësimin e obligimit.

Me dorëzimin e dëshmisë me shkrim për realizimin e obligimit fshihet pengu nga regjistri i pengut.

Për fshirjen e pengut nga regjistri i pengut jepet vërtetim i veçantë.

## Kreu V

## REALIZIMI I PENGUT

## Neni 59

Nëse në kontratën për peng palët e kontraktuara nuk e kanë zgjedhur njërën nga mënyrat komerciale të shitjes së pengut, as nuk kanë zgjedhur subjekt të autorizuar që do ta bëjë realizimin e pengut, kreditori i pengut në atë rast ka të drejtë vetë ta zgjedhë subjektin e autorizuar (noter, gjyq, agjenci për shitjen e lëndëve të tundshme dhe patundshmëritë, bursë dhe subjekte tjera të parapara me këtë ligj) i cili do ta bëjë realizimin e pengut.

Realizimin e pengut, noteri e bën sipas dispozitave të këtij ligji, gjyqi sipas dispozitave të Ligjit për procedurë ekzekutive, agjencia nga paragrafi 1 i këtij neni sipas dispozitave të ligjit me të cilin rregullohet themelimi i tij dhe kryerja e veprimtarisë, ndërsa subjektet tjera sipas dispozitave të këtij dhe ligjit tjetër që ka të bëjë me punën e tyre.

## Neni 60

Nëse palët e kontraktuara në kontratën për peng e kanë zgjedhur njërën nga mënyrat komerciale për shitjen e pengut të paraparë me këtë ose tjetër ligj dhe e kanë përcaktuar subjektin e autorizuar që do ta bëjë realizimin, realizimi i mënyrës së zgjedhur komerciale të shitjes së lëndës peng do të bëhet në pajtim me procedurën e paraparë të rregullave në ligjin për subjektet e veçanta të autorizuar që e bëjnë realizimin. Kjo ka të bëjë edhe në rastet kur zgjedhja e procedurës për realizim e ka bërë kreditori.

## Neni 61

Për fillimin e realizimit të pengut në cilëndo qoftë mënyrë dhe nga cilido qoftë subjekt është e nevojshme të plotësohen dy kushte edhe atë: debitori të jetë vonuar në plotësimin e obligimeve të veta në raport me kreditorin dhe kontrata për peng të ketë cilësinë e dokumentit të kryer.

## Neni 62

Kur kontrata për peng ka cilësinë e dokumentit të kryer, dhe debitori i pengut nuk i plotëson obligimet sipas kontratës, kreditori i pengut mundet të bëjë realizimin e pengut në afat prej tetë ditësh nga dita e vonesës.

Në rast nga paragrafi 1 i këtij neni kreditori i pengut është i obliguar që ta informojë debitorin e pengut për këtë, si dhe kreditesit e tjerë të regjistruar në qoftë se ka.

Pas kryerjes së informimit nga ana e kreditorit të pengut deri te personat e paraparë në paragrafin 2 të këtij neni, kreditori mund të ndërmarrë masa mbrojtëse në raport me lëndën në peng, me qëllim të ruhet ose zmadhohet vlera e tij.

Me qëllim të mënjanimin të qëllimit nga paragrafi 3 i këtij neni kreditori i pengut mund të kërkojë nga gjyqi të sjellë vendim, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës në gjyq, lënda peng të mirret nga pengdhënësi dhe t'i dorëzohet atij në zotërim por nëse për shkak të natyrës së lëndës peng ajo nuk është e mundur ose nëse ajo është në interes të kreditorit të pengut, me propozim të tij gjyqi përcakton administrator që do të kujdeset për lëndën peng deri në realizimin e fundit të pengut. Kreditori i pengut këtë kërkesë duhet ta arsyetojë me ekzistimin e shkakut i cili i kanoset që kërkesa e tij të jetë e kotë.

Ankesa kundër vendimit nga paragrafi 4 i këtij neni nuk e zvarrit kryerjen.

Pas kalimit të tetë ditëve nga informimi i dorëzuar për kryerje nga ana e noterit, mund të shkohet drejt shitjes së lëndës në mënyrë komerciale të paraparë me kontratë, ndërsa në qoftë se ajo mënyrë nuk është e paraparë, atëherë veprohet në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

## Neni 63

Në rastet kur mbi lëndë ka më shumë pengje të radhëve të ndryshme, gjatë realizimit të tyre pagesa bëhet në atë renditje sipas së cilës është arritur prioriteti.

Nëse për të njëjtën lëndë janë siguruar kërkesa të më shumë kreditorëve të cilat arrijnë në kohë të ndryshme, me arritjen për pagesë të kërkesës të cilitdo kreditor para të cilit dikush nga kreditorët tjerë ka prioritet, llogaritet se në atë moment është arritur për pagesë edhe kërkesa e siguruar e kreditorit i cili ka prioritet.

Dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni zbatohet edhe kur lënda mbi të cilën ka më tepër pengje në shitjen publike e ka blerë kreditori i pengut në rend të parë. Në atë rast kreditorët e pengut nga rendi më i ulët pagesor kërkesat e tyre i bëjnë nga çmimi i shitjes vetëm në masë në të cilën kanë ngelur mjetet mbi kërkesat që ka pasur kreditori i pengut nga rendi i parë, i cili kërkesën e tij e ka bërë me blerjen e lëndës, duke paguar çmimin shitblerës vetëm nga dallimi i kërkesës së tij deri në lartësi të çmimit që është arritur me shitje.

Dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni do të zbatohet edhe kur lëndën e ka blerë kreditori i dytë i pengut ose cilido qoftë tjetër nga radha, por nga çmimi i fituar i pari do të paguhet kreditori i pengut i cili ka prioritet.

## Neni 64

Kur realizimi bëhet përmes noterit, kreditori pas arritjes së kërkesës do të përcaktojë noterin i cili do të bëjë procedurën për shitje dhe për atë noterin me shkrim do ta lajmërojë kreditorin e pengut në afat prej tetë ditësh.

Debitori i pengut duhet në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të informimit për shitje dhe për noterin i cili është emëruar ta bëjë shitjen, ta përcaktojë çmimin fillestar më të ulët për ankandin publik nën të cilin nuk mund të shitët si dhe atë që pajtohet t'i avansojë harxhimet e shitjes.

Në qoftë se debitori i pengut nuk vepron sipas paragrafi 2 të këtij neni në vend tij atë do ta bëjë kreditori me qëllim që të bëhet shitja.

Çmimi më i ulët fillestar në ankandin publik të lëndës në peng nuk mund të jetë më i ulët nga lartësia e kërkesës së siguruar me pengun, e rritur për harxhimet dhe kamatën që do të arrihen deri në fund të afatit në të cilin noterin duhet ta shesë lëndën peng.

Nëse debitori jep deklaratë me shkrim me shtesat e parapara në paragrafin 2 të këtij neni, kreditori i pengut është i obliguar në afat prej tetë ditësh nga dita e arritjes së deklaratës ta autorizojë noterin ta shesë lëndën mbi të cilën është themeluar pengu në pajtim me kushtet e përcaktuara në deklaratën e debitorit të pengut.



Debitori ka obligim t'i ndërmerr të gjitha aktivitetet me kërkesë të noterit të mundësohet rishikimi i lëndës që duhet të shitet. Në të kundërtën i përgjigjet kreditorit për dëmin që do ta pësojë, në qoftë se lënda nuk shitet.

#### Neni 65

Nëse në kontratën për peng nuk është bërë marrëveshja për mënyrën e shitjes, noteri shitjen do ta bëjë me gojë në ankand publik në vendin dhe lokalet e caktuara në shallje për shitje.

Në shpallje për shitje noteri e paraqet mënyrën për dhenie, kushtet për shitje kohën dhe vendin, çmimi fillestar dhe të dhëna të tjera të nevojshme për shitje.

Për shitjen e bërë noteri bën procesverbal në të cilin domosdo e shkruan lëndën dhe çmimin si elemente të rëndësishme të shitjes. Procesverbalin e nënshkruan noteri dhe blerësi, por në qoftë se ankandi nuk ka sukses e nënshkruan vetëm noteri.

Nëse blerësi nuk e paguan çmimin në afatin e paraparë, noteri për atë do të përpilojë procesverbal të ri në të cilin do të konstatojë se shitja nuk ka pasur sukses dhe se procesverbali për shitjen e bërë nuk paraqet efekt juridik. Gjithashtu, në këtë procesverbal do të konstatojë se i ka dështuar garanca blerësit i cili nuk e ka paguar çmimin. Në këtë rast, noteri do të paraqesë shpallje të re për shitje në qoftë se është e mundur shitja të mbarojë në afat prej tre muajsh nga dita e marrjes së autorizimit për shitje, në të kundërtën shitja mund të bëhet me marrëveshje të drejtpërdrejtë, nëse me atë pajtohet debitori dhe kreditori i pengut. Marrëveshja e drejtpërdrejtë hartohet në formë të aktit të noterit në të cilin në mënyrë të obliguar jepen deklaratat për pajtueshmëri të debitorit të pengut dhe kreditorit të pengut, përveç nëse ajo deklaratë në formë të shkruar paraprakisht është e dhënë te noteri.

Nëse ankandi nuk ka pasur sukses, dhe nëse shitja nuk është bërë me marrëveshje të drejtpërdrejtë në afat prej tre muajsh nga dita e marrjes së autorizimit për shitje, llogaritet se kreditori i pengut është pronar i lëndës në peng për çmim i cili i përgjigjet shumës së kërkesës së siguruar, zmadhuar me harxhimet dhe kamatat përveç nëse kreditori i pengut në afat prej 15 ditësh nga dita e plotësimit të kushteve për arritjen e pronësisë përmes noterit e informon debitorin e pengut se nuk dëshiron që e drejta e pronësisë mbi lëndën peng të kalojë mbi të. E drejta e pronësisë nuk bartet mbi kreditorin e pengut edhe kur mbi të njëjtën lëndë ekziston e drejta për peng për më shumë kreditorë të pengut.

Në rastet kur kreditori i pengut nuk ka fituar të drejtën e pronësisë mbi lëndën peng, do të përsëritet mënyra e zgjedhur për shitje derisa ankandi nuk ka sukses. Çmimin fillestar të shitjes në këto raste e përcakton noteri i autorizuar për shitje të lëndës në peng, me sigurim të mendimit të siguruar paraprakisht nga personi i aftë.

Nëse kreditori i pengut fiton pronësinë mbi lëndën peng, kërkesa e siguruar llogaritet si e realizuar nga momenti kur ai është bërë pronar i lëndës peng. Nëse deri në atë moment kreditori i pengut ka mbuluar një pjesë të kërkesës së siguruar, është i obliguar në afat prej 8 ditësh nga dita kur është bërë pronar atë pjesë t'ia kthejë pengdhënësit ose ta deponojë në noter ose në gjyq, në të kundërtën noteri me procesverbal do të konstatojë se e drejta e pronësisë e arritur ndërpritet së ekzistuar.

Arritja e pronësisë mbi lëndën peng me kushte të parapara në këtë nen dhe momenti i arritjes së saj konstatohet në procesverbal, të cilin e nënshkruajnë noteri dhe kreditori i pengut.

#### Neni 66

Procesverbali për shitjen e bërë të lëndës peng me ankand, procesverbalin për fitimin e të drejtës së pronësisë mbi lëndën peng me kushte të parapara në këtë ligj, si dhe marrëveshja e drejtpërdrejtë për shitje të lëndës në peng e hartuar në llojin e dokumentit të kryer, paraqesin bazë juridike për fitimin e të drejtës së pronësisë mbi lëndën peng.

#### Neni 67

Nëse debitori i pengut ose personi i tretë kanë ankesë në realizimin e pengut, në atë rast, të drejtën e tij mund ta fitojë me ankesë për mohimin e akteve (procesverbaleve) mbi bazën e të cilave është kryer realizimi i lëndës në peng.

Nëse gjyqi pas dorëzimit të padisë për mohimin e akteve (procesverbaleve) për realizimin e kryer të pengut jep masë të përkohshme në afat prej 15 ditësh nga dorëzimi i ankesës, shtyhet fitimi i të drejtës së pronësisë mbi lëndën peng deri në ditën kur gjyqi e ka caktuar me masën e përkohshme. Nëse paditësi e humb kontestin përgjigjet edhe në mbulimin e dëmeve të pronarit të ri.

Padia nga paragrafi 1 i këtij neni deklonuar pas kalimit të 15 ditëve llogaritur nga dita e ankandit publik në të cilin është shitur peng, gjegjësisht nga dita kur është bërë procesverbali në bazë të të cilit kreditori i pengut fiton të drejtën të bëhet pronar i pengut në pajtim me nenin 65 paragrafi 5 nga ky ligj, gjegjësisht nga dita e nënshkrimit të procesverbalit për marrëveshje të drejtpërdrejtë për shitje të pengut, është pa veprim juridik në raport me pronarin e ri i cili ka fituar të drejtën e pronësisë mbi lëndën peng.

#### Neni 68

Përmes kërkesës me shkrim të kreditorit të pengut, noteri është i obliguar ta ndërpresë procedurën e shitjes. Në atë rast, kreditori është i obliguar t'i paguajë harxhimet e procedurës dhe shpërblimin e noterit për aktivitetet të cilat deri në atë moment i ka ndërprerë.

Përmes kërkesës me shkrim të kreditorit të pengut noteri do ta shtyjë realizimin e pengut. Shtyerja e realizimit të pengut mund të zgjasë më së shumti nëntëdhjetë ditë. Në qoftë se deri në kalim të këtij afati kreditori i pengut nuk paraqet kërkesë me shkrim për vazhdimin e procedurës për realizim të pengut, atëherë noteri do të bëjë procesverbal në të cilin do të konstatojë se procedura për realizim ka pushuar.

Noteri është i obliguar ta ndërpresë procedurën për realizimin e pengut edhe kur gjyqi ka dhënë masën e përkohshme.

#### Neni 69

Nga mjetet e fituara nga shitja, së pari mbulohej harxhimet të cilat janë paraqitur pas lajmërimit për shitje, dhe që kanë të bëjnë me ruajtjen ose zmadhimin e vlerës së pengut; së dyti, harxhimet për shitjen dhe shpërblimi për noterin; së treti, paguhet kreditori i pengut i cili i pari e ka themeluar pengun; së katërti, kreditorët e tjerë të pengut sipas prioritetit të tyre, në qoftë se egzitojnë dhe së pesti, e mbetura e mjeteve të marrura gjatë shitjes, nëse një shumë e tillë ka mbetur, i paguhet debitorit të pengut.

Mjetet e fituara gjatë shitjes deri në shpërndarje do të deponohen tek noteri.

Nëse kreditori i pengut me shitjen e lëndës në peng nuk arrin plotësisht t'i mbulojë kërkesat e tij, mund të kerkojë nga debitori i pengut mbulimin edhe për pjesën e ngelur të kërkesës së tij.

Noteri i cili e ka bërë shitjen e pengut gjatë pagesës duhet të mbajë llogari për të drejtën e prioriteteteve.

#### Neni 70

Kur blerësi nuk e paguan çmimin e shitjes në afat të paraparë me këtë ligj, procesverbali nuk ka veprim juridik, ndërsa nga garanca mbulohej harxhimet e bëra për shitje e cila nuk ka pasur sukses dhe harxhimet për shitjen e re, por nëse ngel një shumë e caktuar e mjeteve, i shtohen mjeteve të marra nga shitja e re.

Nëse lënda në peng nuk kalon në pronësi të kreditorit të pengut për shkak të mosuksesit të shitjes, atëherë pas mbulimit të të gjitha harxhimeve të procedurës, ajo që ka ngelur nga garanca, në qoftë se ka, i kthehet debitorit të pengut.

#### Neni 71

Në rastet kur marrëveshja e drejtpërdrejtë, si një nga mënyrat komerciale për shitjen e pengut është zgjedhur në marrëveshjen për peng, si dhe kur shitja në ankand është pa sukses, ndërsa kreditori i pengut dhe debitori i pengut

janë marrë vesh që shitja të bëhet me marrëveshje të drejtpërdrejtë, kurse në të njëjtën kohë lëndë e marrëveshjes së drejtpërdrejtë është shitja e gjithë shoqatës tregtare ose ndonjë subjekti tjetër juridik, bashkarisht me të gjitha të qenat e tij dhe të rriturat, si dhe përfshirja afariste, por edhe pa të ose të gjitha lëndët e tundshme (makinat, pajisje tjera, prodhime etj.) dhe patundshmëritë, pavarësisht kush e bën realizimin, shitja është pa efekt juridik, nëse çmimi i shitjes është më i ulët se kërkesa e siguruar, si dhe kur çmimi nuk do të paguhet në afat prej 30 ditësh llogaritur nga dita e lidhjes së marrëveshjes së drejtpërdrejtë.

Marrëveshja nga paragrafi 1 i këtij neni është pa efekt juridik edhe nëse realizimi i pengut nuk shpallet në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". Kërkesa e shpalljes duhet të dorëzohet në afat tre ditësh, llogaritur nga dita e pagesës së çmimit shitës ndërsa shpallja të bëhet në njërin nga dy numrat e ardhshëm të "Gazetës zyrtare të Republikës së Maqedonisë" të cilat do të dalin pas kërkesës së bërë për shpallje.

#### Neni 72

Kur pengu është themeluar mbi gjithë shoqatën tregtare ose ndonjë subjekt tjetër juridik, shitja në ankand bëhet për gjithë shoqatën, gjegjësisht subjektin juridik, duke inkuadruar të gjitha të qenat dhe të rriturat, së bashku me përfshirjen afariste (prodhimtarinë). Por, nëse çmimi më i lartë i ofruar për shitje është nën 80% nga shuma e borxhit e siguruar me peng, atëherë shiten pjesë të caktuara nga shoqata në tentim të arrihet çmim më i lartë nga i cili do të realizohet shuma me e lartë e kërkesës të siguruar me peng. Gjatë shitjes së pjesëve të caktuara të shoqatës, gjegjësisht pronës duhet të mbahet llogari në fillim të shiten ato mjete të cilat nuk do ta pengojnë vijimin e punës të shoqatës ose personit juridik.

#### Neni 73

Nëse harxhimet nga shitja publike do të ishin të mëdha pa masë në raport me vlerën e pengut, noterit mundet në bazë të pajtueshmërisë me shkrim nga të dy palët ta bëjë shitjen e lëndës në çmim i cili është i barabartë me kërkesën e siguruar me peng ose nëse do kreditori i pengut për atë çmim ta mbajë për vete.

Nëse vlera e lëndës në peng nga paragrafi 1 i këtij neni është në disproporcion të dukshëm me vlerën e kërkesës, vlerën e lëndës në peng do ta vlerësojë eksperti.

#### Neni 74

Kur lënda në peng priset ose e humb vlerën, dhe paraqitet rrezik të bëhet i pamjaftueshëm për sigurimin e kërkesës të pengmarrësit, nëse palët e kontraktuara nuk merren vesh ndryshe, gjyqi mundet me kërkesë të pengdhënësit ose pengmarrësit, dhe pas ndëgjimit të pales së dytë, të marrë vendim që lënda në peng të shitet në shitje publike ose bursore ose me çmim të tregut të cilin e ka, dhe çmimin ose një pjesë të mjaftueshme të çmimit ta deponojë tek noterit ose në gjyq, për shkak të sigurimit të kërkesës së pengmarrësit.

Kundër përfundimit të paragrafit 1 të këtij neni nuk lejohet zgjidhje juridike (bar juridik).

Shitjen publike do ta bëjë noterit të cilin do ta caktojë gjyqi në qoftë se palët nuk mund të merren vesh për këtë.

#### Neni 75

Gjyqi me kërkesë të pengdhënësit mund të marrë përfundim me të cilin do të lejohet lënda në peng t'i shitet një personi të caktuar i cili është së paku i barabartë me nivelin e kërkesës të siguruar me peng.

Kundër përfundimit të paragrafit 1 të këtij neni nuk është e lejuar zgjidhje juridike.

Shitjen në këtë rast do ta bëjë noterit të cilin do ta caktojë pengdhënësi.

Çmimi i fituar ose pjesa e mjaftueshme e çmimit deponohet tek noterit i cili e ka bërë shitjen ose tek gjyq, për sigurimin e pagesës së kërkesës të kreditorit të pengut në vend të lëndës në peng.

#### Neni 76

Blerësi i lëndës në peng i cili realizohet në pajtim me dispozitat e këtij ligji fiton pronësinë mbi lëndën e liruar nga të gjitha kërkesat e pengut, pas kalimit të afatit për padi të paraparë në këtë ligj.

#### Neni 77

Nëse lëndë në peng janë letrat me vlerë, ndërsa pengdhënësi nuk e kthen borxhin me arritjen e tij, pengmarrësi mund të kërkojë shitjen e letrave me vlerë përmes bursës përveç atyre të cilat nuk shiten përmes bursës.

#### Neni 78

Nëse lëndë pengu është kërkesa ose e drejtë tjetër, ndërsa pengdhënësi nuk e mbulon obligimin e arritur, pengmarrësi është i obliguar të kërkojë pagesën e tij.

Nëse kërkesa e pengut jep të drejtën e kamatës ose të dhëna të tjera të përkohshme pengpranuesi është i obliguar t'i paguajë.

Shumat e arritura nga paragrafi 2 i këtij neni, në qoftë se nuk është e paraparë pengmarrësi t'i mbajë për vete, mbulohen me harxhime të cilat janë bërë për pagesën e kompenzimeve në të cilat pengmarrësi ka të drejtë, pastaj me kamatën që i takon dhe në fund me shumën bazë.

#### Neni 79

Kur kërkesa e pengut do të arrijë të paguhet, pengmarrësi është i obliguar ta paguajë.

Me realizimin e kërkesës së pengut, e drejta e pengut kalon mbi lëndën me të cilën është mbuluar kërkesa.

Kur lëndë e kërkesës së pengut janë të hollat, pengmarrësi është i obliguar me kërkesë të pengdhënësit ta deponojë shumën e paguar në noter ose në gjyq, por nëse lëndë e pagesës së saj janë, gjithashtu të hollat, e nëse ato kanë arritur për pagesë, pengmarrësi mund t'i mbajë për vete aq sa i ka për borxh ndërsa, tjetrën është i obliguar t'ia dorëzojë pengdhënësit.

#### Neni 80

Nëse pengdhënësi nuk e mbulon obligimin në afat të arritjes, pengmarrësi ka të drejtë ta mbulojë kërkesën e tij nga kërkesa e braktisur e pengdhënësit.

Pengmarrësi është i obliguar, pasi që ta mbulojë kërkesën e tij, të pricën e të hollave ose lëndëve tjera t'ia dorëzojë pengdhënësit.

#### Neni 81

Lajmerimet dhe informatat që duhet të bëhen për realizimin e pengut sipas këtij ligji do të llogariten në rregull në qoftë se janë bërë në adresë të paleve të përmbajtura në kontratën për peng, përveç nëse me deklaratë me shkrim nuk kanë dhënë adresë tjetër.

#### Neni 82

Në procedurën e realizimit të pengut të rregulluar me këtë ligj, në mungesë të dispozitave për shitje zbatohen dispozitat e ligjit për procedurë ekzekutive.

### Kreu VI

#### DISPOZITAT NDËSHKUESE

#### Neni 83

Me gjobë në para prej 10 000 gjer 30 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje nëpunësi përgjegjës në regjistrin e pengut, po që se menjëherë nuk e vertëton ditën dhe orën të pranimit të kërkesës dhe numrin me të cilin regjistrohet në regjistrë.

#### Neni 84

Me gjobë në para prej 10 000 gjer 30 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje nëpunësi përgjegjës në regjistrin për peng nëse pa arsye refuzon të japë të dhëna nga regjistri ose nëse jep të dhëna të pasakta ose pengon shiqim në to.

## Креу VII

## DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

## Neni 85

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushojnë të vlejnë ligjet për peng të lëndëve të tundshme dhe të drejtat ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.21/98; 48/99 dhe 86/2000) dhe ligji për kontratë të hipotekës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.59/2000 dhe 86/2000).

## Neni 86

Procedurat për realizimin e pengut, gjegjësisht hipoteka të filluara para ditës të hyrjes në fuqi të këtij ligji mbarohen sipas rregullave të deritanishme.

Procedurat për realizimin e pengut, gjegjësisht hipoteka të cilat nuk kanë filluar do të realizohen sipas dispozitave të këtij ligji.

Në rast kur nuk është ndërmarrë asnjë aktivitet faktik pas sjelljes së vendimit për kryerje, me kërkesë të kreditorit të pengut procedura mund të fillojë dhe të udhëhiqet sipas dispozitave të këtij ligji.

## Neni 87

Regjistri i deritashëm i pengut vazhdon me punë në rajtim me dispozitat e këtij ligji.

Aktet e dertanishëm për punë të regjistrit të pengut do të përputhen me dispozitat e këtij ligji në afat 90 ditësh nga dita e hyrjes së saj në fuqi.

## Neni 88

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 159.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за облигационите односи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2003 година.

Бр. 07-298/1  
23 јануари 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ

## Член 1

Во Законот за облигационите односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2001 и 4/2002), во членот 546 ставовите 2 и 3 се бришат.

## Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## L I G J I

## P`R NDRYSHIMIN E LIGJIT P`R MARR`DH`NIET OBLIGATIVE

## Neni 1

N` Ligjin p`r marr`dh`nie obligative ("Gazeta zyrtare e Republik`s s` maqedonis`" num`r 18/2001; 4/2002) n` nenin 546 paragraf`t 2 dhe 3 fshihen.

## Neni 2

Ky ligj hyn n` fuqi dit`n e tet` nga dita e publikimit n` "Gazet`n zyrtare t` Republik`s s` Maqedonis`".

## 160.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на хидрометеоролошки работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2003 година.

Бр. 07-292/1  
23 јануари 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

## Член 1

Во Законот за вршење на хидрометеоролошки работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/92) во членот 2 ставот 1 се менува и гласи:

"Хидрометеоролошките работи ги врши Управа за хидрометеоролошки работи (во натамошниот текст: Управа) која е орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство."

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Управата има својство на правно лице."

Ставот 2 станува став 3.

## Член 2

Во членот 9, членот 11, членот 12, членот 13, членот 14 став 2, членот 15, членот 16, членот 17 став 2, членот 18 став 2 и членот 21 став 1 зборот "Заводот" се заменува со зборот "Управата".

## Член 3

Во членот 10 став 3, членот 22, членот 24 и членот 25 зборовите: "директорот на Заводот" се заменуваат со зборовите: "министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство".

## Член 4

Во членот 23 воведната реченица се менува и гласи: "Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за здравство и министерот за животна средина и просторно планирање ќе донесе прописи за:"

## Член 5

Во членот 24 зборот "народна" се брише.

## Член 6

Во членот 25 зборовите: “министерот за урбанизам, градежништво сообраќај и екологија“ се заменуваат со зборовите: “министерот за транспорт и врски“.

## Член 7

Во членот 26 став 1 зборовите: “5.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: “100.000 до 300.000 денари“.

Во ставот 2 зборовите: “500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: “10.000 до 50.000 денари“.

Во ставот 3 зборовите: “5.000 до 15.000 динари“ се заменуваат со зборовите: “од 10.000 до 50.000 денари“.

## Член 8

Во членот 27 зборовите: “1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: “10.000 до 50.000 денари“.

## Член 9

Во членот 28 зборовите: “1.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: “од 10.000 до 50.000 денари“.

## Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J I

**P~R NDRYSHIMIN DHE PLOT~SIMIN  
E LIGJIT P~R KRYERJE T~ PUN~VE  
HIDROMETOROLOGJIKE**

## Neni 1

N` Ligjin p`r kryerje t` pun`ve hidrometeorologjike (“Gazeta zyrtare e RM” nr.19/92) neni 2 paragrafi 1 ndryshohet dhe thot`:

“Pun`t hidrometeorologjike i kryen Drejtoria p`r pun` hidrometeorologjike (n` tekstin e m`tutjesh`m Drejtori) q` sht` organ n` p`rb`rje t` Ministris` p`r bujq`si, pylltari dhe ekonomizim me ujra”.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 i cili thot`:

“Drejtoria ka karakter t` personit juridik”.

Paragrafi 2 b`het paragraf 3.

## Neni 2

N` nenin 9, nenin 11, nenin 12, nenin 13, nenin 14 paragrafi 2, neni 15, neni 16, neni 17 paragrafi 2, neni 18 paragrafi 2 dhe neni 21 paragrafi 1 fjala “Enti” z`vend`sohet me fjal`n “Drejtoria”.

## Neni 3

N` nenin 10 paragrafi 3, nenin 22, nenin 24 dhe nenin 25 fjal`t “drejtor i Entit” z`vend`sohen me fjal`t “ministri p`r bujq`si, pylltari dhe ekonomizim me ujra”.

## Neni 4

N` nenin 23 fjalia hyr`se ndryshohet dhe thot`:  
“Ministri p`r bujq`si, pylltari dhe ekonomizim me ujra n` pajtim me ministrin p`r sh`ndet`si dhe ministrin p`r mjedis` jet`sor dhe planifikim hap`sinor do t` sjell` dispozita p`r.”

## Neni 5

N` nenin 24 fjala “popullore” fshihet.

## Neni 6

N` nenin 25 fjal`t “ministri p`r urbaniz`m, nd`rtimtari, komunikacion dhe ekologji” z`vend`sohen me fjal`t “ministri p`r transport dhe lidhje”.

## Neni 7

N` nenin 26 paragrafi 1 fjal`t “5.000 deri 25.000 denar`” z`vend`sohen me fjal`t “100.000 deri 300.000 denar`”.

N` paragrafin 2 fjal`t “500 deri 2.500 denar`” z`vend`sohen me fjal`t “10.000 deri 50.000 denar`”.

N` paragrafin 3 fjal`t “5.000 deri 15.000 denar`” z`vend`sohen me fjal`t “prej 10.000 deri 50.000 denar`”.

## Neni 8

N` nenin 27 fjal`t “1.000 deri 2.500 denar`” z`vend`sohen me fjal`t “10.000 deri 50.000 denar`”.

## Neni 9

N` nenin 28 fjal`t “1.000 deri 25.000 denar`” z`vend`sohen me fjal`t “prej 10.000 deri 50.000 denar`”.

## Neni 10

Ky ligj hyn n` fuqi dit`n e tet` nga dita e publikimit n` “Gazet`n zyrtare t` Republik`s s` Maqedonis`”.

## 161.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вино, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2003 година.

Бр. 07-290/1  
23 јануари 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО**

## Член 1

Во Законот за вино (“Службен весник на СРМ“ бр. 27/73, 51/88, 20/90, 17/91 и “Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/92 и 98/2000), Главата VI-а Фонд за грозје и вино и членовите 40-а, 40-б, 40-в, 40-г, 40-д, 40-ѓ, 40-е, 40-ж, 40-з, 40-с, 40-и, 40-ј и 40-к се бришат.

## Член 2

По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи:

## “Член 59-а

Опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и другите средства на Фондот за грозје и вино се пренесуваат во Фондот за земјоделство.“

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J I

**P~R NDRYSHIMIN DHE PLOT~SIMIN E  
LIGJIT P~R VER~**

## Neni 1

N` Ligjin p`r ver` (“Gazet`n zyrtare t` RSM” nr.27/73, 51/88, 20/90, 17/91, dhe “Gazet`n zyrtare t` Republik`s se Maqedonis`” 83/92 dhe 98/2000) Kreu VI-a Fondi p`r rrush dhe ver` dhe nenet 40-a, 40-b, 40-v,40-g, 40-d, 40-gj, 40-e, 40-zh, 40-z, 40-x, 40-i, 40-j dhe 40-k fshihen.

## Neni 2

Pas nenit 59 shtohet nen i ri 59-a i cili thot`:

## “Neni 59-a

Pajisjen, inventarin dhe sende t` tjera, arkivin, dokumentacionin, mjetet p`r pun` dhe mjetet e tjera t` Fondit p`r rrush dhe ver` barten n` Fondin p`r bujq`si.”



2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-238/1  
27 јануари 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 167.

Врз основа на член 9 став 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА И НА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ЛИЦАТА КОИ КЕ ГО СЛУЖАТ ВОЕНИОТ РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на работните места и видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба определени од страна на здравствените, хуманитарните или социјалните организации и установи и противпожарни единици.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-159/1  
27 јануари 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

Прилог бр. 1

### ПРЕГЛЕД НА ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ СО ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И ВИДОТ И ОБЕМОТ НА ЗАДАЧИТЕ ВО КОИ КЕ СЕ СЛУЖИ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

Ред. број	Организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба	Видот и обемот на задачите
1	2	3
1.	Медицински центар-Штип	- општи и помошни работи во различни работни единици
2.	Медицински центар - Кавадарци	- лекар, стоматолог, дипломиран правник, економист, лаборанти, заботехничари, медицински техничари, техничар-електроенергетичар, автосообраќајни техничари, кандидати со средно образование - гимназија, ВКВ и КВ работници, бравари, автомеханичари, столари
3.	Медицински центар-Куманово	- одржување на хигиена - занаетчиски работи (молер, електричар, столар) - работи на место болничар - вратар-портир - работник со стручна подготовка од областа на медицината
4.	Медицински центар-Прилеп	- лекари - стоматолози - психолози - средно и виш медицински кадар од сите профили - работници занаетчии - општи работници

5.	Медицински центар-Битола	- медицински техничари - болничари - чистачи - возачи на моторни возила - ракувачи со парни котли - електричари - водоводии - заварувачи - останати технички работници - лекари
6.	Медицински центар-Гостивар	- лекари од општа пракса, стоматолози, виши здравствени работници, медицински техничари, лаборанти, забни техничари, фармацевтски техничари, физиотерапевтски техничари, забни асистенти, возачи, автомеханичари, КВ и ВКВ работници од услужна техничка служба
7.	Медицински центар - Охрид	- лекар - медицински техничар болничари
8.	Клинички центар - Скопје	- комунален сервис - занат сервис (електричари, водоводии) - централна перална (машински перачи) - сектор енергетика (заварувачи) - о.е. клиници (лаборанти, болничари)
9.	ЈУ Специјален завод - Демир Капија	- лекар - медицински техничари - физио-терапевт - негователи
10.	ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско-Струмица	- помошен персонал во зависност од нивната квалификација.
11.	ЈУ Старски дом „Сју Рајдер“ - Битола	- лекари специјалисти: интернист и невропсихијатар - неговател - чувари-портир - хаус-мајстор/со познавање на браварски работи и електричарски работи
12.	ЈУ Старски дом „Киро Крстевски Платник“ - Прилеп	- лекари-општа пракса - социјален работник - физио-терапевт - хигиеничари - портир
13.	Ју „Зафир Сајто“ - Куманово	- медицински техничари - болничари - електричари и електроничари - лекари - кувари - чувари
14.	Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје	- одржувачи на дворни површини - работа во перална - утовар-растовар - хигиеничари
15.	ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми-Скопје	- општи и помошни работи

**168.**

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.01.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-**  
**ЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ВО**  
**КОИ КЕ СЕ СЛУЖИ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА**  
**СЛУЖБА**

**Член 1**

Во Одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/2002 и 73/2002-исправка), во член 1 во алинејата 14, точката и запирката се заменуваат со зборот "и", а алинејата 15 се брише.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-160/1  
27 јануари 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**169.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.01.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА**  
**УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИ-**  
**РАЊЕ ЗА ЈАНУАРИ 2003 ГОДИНА**

**Член 1**

Во Буџетот за времено финансирање за јануари 2003 година се врши намалување во Разделот 09002 Министерство за финансии-функции на државата, Програма 13-Телеком инвестициони проекти, потставката 467117-Изградба на патишта во износ од 18.000.000 денари, а во Разделот 12101 Министерство за животна средина и просторно планирање, Програма 12-Животна средина потставката 467213-Изградба на пречистителни станици и колектори се зголемува за 18.000.000 денари.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-484/1  
27 јануари 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**170.**

Врз основа на член 80 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 15.01.2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност за именување на д-р Евгени Зографски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 39/2-1 за директор на Македонска берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Мито Хаци Василев" бр. 20.

2. Се задолжува директорот на Македонска берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје по извршењето упис во трговскиот регистар, да го уплати надоместот предвиден со член 1, точка 11 од Тарифникот за висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

3. Решението за согласност за именување на д-р Евгени Зографски за директор на Македонска берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје престанува да важи со денот на разрешување од функцијата директор на Берзата.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2329/3/2002  
15 јануари 2003 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
д-р **Весна Пендовска, с.р.**

**171.**

Врз основа на член 124 став 4 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002 и 98/2002), министерот за одбрана донесе

**ПРАВИЛНИК**  
**ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДИСЦИП-**  
**ЛИНСКАТА МЕРКА ВОЈНИЧКА ИЗОЛАЦИЈА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на извршување на дисциплинската мерка војничка изолација изречена за повреда на воената дисциплина на војник за време на служењето на воениот рок (во натамошниот текст: "лицето").

**Член 2**

Дисциплинската мерка војничка изолација се извршува во посебни простории во касарните, определени исклучиво за таа цел, кои ги задоволуваат потребните хигиенско-здравствени и санитарни услови за престој пропишани за војниците на отслужување на воениот рок.

Доколку во касарната - установата каде лицето го служи воениот рок нема простории за извршување на дисциплинската мерка војничка изолација, истата се извршува во простории на друга касарна - установа во гарнизонот или во најблискиот соседен гарнизон.

**Член 3**

Во просторијата во која се извршува мерката војничка изолација се сместуваат само лица од ист пол.

Максималниот број на лица во една просторија за извршување на дисциплинската мерка војничка изолација е ограничен со големината на просторијата, така што за секое лице да има најмалку 3 м<sup>2</sup>.

Во иста просторија не се сместуваат лица кои учествувале како соизвршители (соучесници) во чинењето на исти повреди на воената дисциплина или лица кои се во меѓусебен конфликт. Доколку постои потреба од изолирање на повеќе лица - соучесници или лица во меѓусебен конфликт, а условите во касарната не го дозволуваат тоа, редоследот, односно местото на извршувањето на мерката војничка изолација се регулира од надлежниот воен старешина кој ја изрекол мерката војничка изолација.

Ако во просторијата за војничка изолација мерката ја извршуваат две или повеќе лица, едно од нив се одредува за старешина на просторијата.

**Член 4**

Лицето на кое му е изречена дисциплинската мерка војничка изолација, на извршување на мерката се упатува под придружба на дежурниот на чета или дежурен од ист ранг на единицата - установата каде лицето го служи воениот рок.

## Член 5

Лицата кои извршуваат војничка изолација организирано се упатуваат на обука и настава придружувани од дежурниот на чета или дежурен од ист ранг на единицата - установата каде се изведува обуката.

Доколку мерката се извршува надвор од касарната во која лицето го служи воениот рок, од командата на касарната - установата се организира и врши превезување на лицето до и од местото на извршување на мерката.

## Член 6

За време на извршување на дисциплинската мерка војничка изолација, лицето нема со себе оружје или друго средство со кое на себе или на други би можел да одземе живот или нанесе повреди.

## Член 7

При извршувањето на војничката изолација се води грижа да не се навредува личноста и достоинството на лицето.

## Член 8

Лицата кои се во изолација ги вршат работите нужни за одржување на чистотата на просториите во кои престојуваат, како и други задачи во кругот на единицата - установата одредени од надлежниот старешина.

## Член 9

За време на извршувањето на мерката војничка изолација лицата немаат посета од нивни блиски, како и од други војници.

За време на извршувањето на мерката војничка изолација лицето не може да излегува во град.

## Член 10

Лицето кое издржува мерка војничка изолација на лекарски преглед се упатува со придружба на заменик на надлежниот старешина.

## Член 11

Додека ја извршува мерката војничка изолација лицето не се одредува на стражарска должност, ниту на должност на внатрешна служба (дежурен, пожарен и сл.).

## Член 12

Лицата кои извршуваат војничка изолација организирано се упатуваат на сите обедувања (појадок, ручек и вечера), придружувани од заменикот на надлежниот старешина.

Лицата слободното време после ручекот и вечерата не го користат заедно со другите војници од единицата (гледање телевизија и други културно забавни активности), туку престојуваат во нивните простории.

## Член 13

Распоредот на дневното време на лицата кои извршуваат дисциплинска мерка војничка изолација е утврдено од командантот на касарната - установата каде се наоѓаат просториите за изолација.

Со распоредот од став 1 на овој член се предвидува најмалку седум часа ноќен одмор. Во попладневното време лицата можат да се ангажираат за извршување на работни задачи во касарната.

## Член 14

Доколку лицето ја извршува мерката изолација надвор од својата касарна, од командата на касарната - установата каде се наоѓа просторијата за изолација се организира превезувањето на лицата до нивните касарни.

## Член 15

Во случај на тревога во касарната или елементарна непогода, лицата кои ја издржуваат мерката војничка изолација се предаваат на дежурниот на чета или дежурен од ист ранг, заради упатување во состав на нивните единици.

## Член 16

Извршувањето на мерката војничка изолација во оправдани случаи (смрт, тешка болест во семејството, болест на лицето) може да се одложи или започнатото извршување да се прекине, ако за тоа одлучил надлежниот воен старешина.

Прекинатото извршување на мерката од став 1 на овој член ќе продолжи по престанувањето на причините за одложувањето, односно прекинување на извршувањето на мерката.

## Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15/3-575/1  
21 јануари 2003 година  
Скопје

Министер за одбрана,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

## 172.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 15 јануари 2003 година, донесе

## О Д Л У К А

1. Се укинува Заклучокот на Владата на Република Македонија за објавување на Договорот за изменување и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијативите на Тутунски комбинат АД Скопје и Македонија табак - 2000 ДОО експорт-импорт Штип, со Решение У. бр. 168/2002 од 6 ноември 2002 година повеќе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и со законот.

4. Судот на седницата утврди дека Владата на Република Македонија донела Заклучок за објавување на Договорот за изменување и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска.

Според точката 1 од овој заклучок согласно член 18 од Договорот за изменување и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска, потпишан на 11.06.2002 година во Загреб, Република Македонија и Република Хрватска привремено ќе го применуваат Договорот од 01.07.2002 година, за што е потребно да се објави во "Службен весник на Република Македонија", а потоа ќе се спроведе постапка за негова ратификација. Според точката 2 од заклучокот, овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

5. Според член 118 од Уставот, меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон.

Согласно член 68 став 1 алинеја 6 од Уставот, Собранието на Република Македонија, ратификува меѓународни договори.

Покренувањето на постапката за ратификација на меѓународните договори е утврдена во Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори.

Според членот 19 од овој закон, претседателот на Републиката, односно органот на државната управа во чија надлежност се прашањата што се уредуваат со



склучениот меѓународен договор, оригиналниот текст на потпишаниот договор со предлог за поведување на постапка за ратификација и образложение во врска со тоа го доставуваат до Министерството за надворешни работи, најдоцна во рок од 30 дена од потпишувањето на договорот.

Согласно членот 20 од овој закон, постапка за ратификација на склучените меѓународни договори покренува Министерството за надворешни работи со поднесување на предлог за донесување на закон за ратификација на склучениот меѓународен договор до Владата. Предлогот за донесување на закон за ратификација на склучениот меѓународен договор, Владата го поднесува до Собранието на Република Македонија.

Членот 21 од овој закон уредува дека Владата на Република Македонија му доставува на Собранието на Република Македонија предлог за донесување на закон за ратификација на меѓународен договор што го склучил претседателот на Републиката. Во постапката по предлогот за донесување на закон од став 1 на овој член, претседателот на Републиката во Собранието на Република Македонија може да даде образложение за склучениот меѓународен договор, а Владата кон предлогот може да достави и свое мислење за меѓународниот договор.

Согласно членот 22 од овој закон со Законот за ратификација на меѓународен договор може да се определи и органот на државната управа што ќе се грижи за извршување на тој договор или да се овласти Владата, односно органот на државната управа во чија надлежност се прашањата уредени со склучениот меѓународен договор да донесе поблиски прописи за извршување на тој договор. Законот за ратификација на повеќестран меѓународен договор ги содржи и резервите кои Република Македонија ги дава на тој меѓународен договор.

Врз основа на изнесеното произлегува дека секој склучен меѓународен договор за да биде дел од внатрешниот правен поредок на државата треба да биде ратификуван од Собранието на Република Македонија на начин и постапка предвидена со закон.

Во конкретниот случај, со оспорениот заклучок на Владата на Република Македонија е објавен Договорот за изменување и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска, пред тој да биде ратификуван, а со тоа и пред да стане дел од внатрешниот поредок на државата.

Со оспорениот Заклучок на Владата се операционализира членот 18 од Договорот според кој договорните страни се согласни одредбите од изменувањето и дополнувањето на Договорот привремено да се применуваат од 01.07.2002 година, и се утврдува дека за тоа е потребно да се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Објавувањето на Договорот за изменување и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска и неговото привремено применување од договорните страни пред да биде ратификуван, според мислењето на Судот значи дека на тој начин всушност Договорот станал дел од внатрешниот правен поредок на државата спротивно на уставната одредба дека само меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок како и со одредбите од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 168/2002  
15 јануари 2003 година Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

## Огласен дел

### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, покрената е постапка за право на трајно користење на градежно земјиште, која постапка се води под П.бр.2248/01, по тужба на тужителот Велевски Ацко од Скопје, против тужениот Велевски Славко од Скопје, сега иселен во Австралија со непозната адреса на живеење.

Судот го повикува тужениот Велевски Славко да се јави пред судот и да ја преземе постапката.

Во спротивно, судот ќе му постави времен застапник кој ќе ги штити неговите интереси до правосилното завршување на судската постапка или пак до неговото јавување пред судот. Времениот застапник ќе се постави преку Центарот за социјални работи на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. П. бр. 2248/01. (2067)

### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен парничен суд, постапува по тужба на тужителката Мечиде Мемед од Скопје ул. "Славеј Планина" бр. 285, против тужениот Али Мемед од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, за развод на брак.

Со Решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје - Скопје бр. 3020-644 од 16.01.2003 година, за посебен старател на тужениот Али Мемед од Скопје, сега со непозната адреса на живеење му е поставен адвокат Тања Чачарова - Илиевска од Скопје ДТЦ "Мавровка" ламела А 1/9 А.

Посебниот старател ќе го застапува тужениот Али Мемед пред Основниот суд Скопје II - Скопје и ќе ги штити неговите интереси во постапката се до правосилното окончување на спорот, односно додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 2791/02. (2073)

Во просториите на Основниот суд Скопје II - Скопје, кат III, судница XXV во 12,00 часот на ден 10.02.2003 година, ќе се одржи рочиште за продажба на деловната просторија што се наоѓа во Скопје, на ул. "Методи Митевски" А-2, локал 7, во површина од 34,44 м<sup>2</sup> заедничка сопственост на предлагачот Дедова Оливера и противникот Трајчевска Катица по пат на јавно и усно наднавање.

Пазарната цена на деловната просторија на горе наведената адреса како најниска прифатлива цена изнесува 15.000,00 евра во денарска противвредност како почетна цена за јавното наднавање.

Сите заинтересирани правни и физички лица се должни на денот на закажаната продажба на име гаранција да депонираат во судскиот депозит износ од 10% од утврдената почетна цена за лицитација.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ВПП. бр. 314/89. (1994)

### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка по тужбата на тужителот Точи Кемал Укче од Гостивар, поднесена против тужениот Беќири Вели Муртезан од с. Здуње, по основ надомест на штета, вредност 100.000 денари.

На тужениот Беќири Вели Муртезан од с. Здуње, а сега со непозната адреса во странство, му се поставува за привремен застапник адвокат Рихан Исмаили од Гостивар кој ќе ги застапува интересите на тужениот на главната расправа, односно се додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 646/02. (2033)

**ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ**

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба од тужителот Елена Хеков од Делчево, застапувана од полномошникот адв. Јордан Глигоров од Кочани, против тужениот Зоки Здравковски од Кочани, сега во Италија со непозната адреса, за наплата на долг, вредност 120.000,00 денари.

Се повикува тужениот Зоки Здравковски од Кочани, сега со непозната адреса во Италија, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а до колку тоа не го стори ќе му биде поставен за привремен застапник Орце Филипов, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 486/02. (2000)

**ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО**

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Мустафа Садат од Австралија, против тужената Аљиљи Ваљдете од Куманово, со непозната адреса на живеење.

Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште, судот и поставува привремен застапник и тоа Уљбер Дестани, адвокат од Куманово, која ќе ја застапува тужената во постапката се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 2063/02. (2068)

**ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП**

Пред Основниот суд во Прилеп, заведен е спор за измена на одлука за доделување на малолетно дете, по тужба на тужителот Сашо Горески од Прилеп, ул. "Крсте Мисирков" бр. 10, против тужената Павлинче Гореска од Прилеп, ул. "Борка Лопач" бр. 5, моментално во странство со непозната адреса на живеење и престојување.

Се повикува тужената во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Прилеп и да го извести судот за точната адреса на престојување и живеење или во истиот рок да си определи полномошник кој што ќе ја застапува пред овој суд по наведениот спор.

Во спротивно, преку Меѓуопштинскиот центар за социјална работа - Прилеп на истата ќе и биде поставен посебен старател кој што ќе се грижи за нејзините права до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр.26/2003. (2075)

**ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО**

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка поради сопственост, по тужба на тужителот Амет Селими од с. Г. Речица, Тетово, против тужениот Вели Ремзи од с. Г. Речица, Тетово, сега со непозната адреса во Словачка.

Бидејќи тужениот Вели Ремзи е со непозната адреса, се повикува во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во судот или да одреди свој полномошник.

Во спротивно, по истекот на овој рок, на истиот ќе му биде поставен времен старател преку Центарот за социјална работа - Тетово, кој ќе ја застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1141/2002. (2076)

**ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО**

Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужителите Бранка Мисовска и Илија Стефановиќ против тужениот Крсто Стефановски од село Одри, а сега со непозната адреса во Канада, се води постапка за поништување на договор за подарок.

Се повикува тужениот да се јави на судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 55/03. (1966)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Медија Шенасир од с. Пршовце, Тетово, против тужениот Сулејмани Нуји од с. Пршовце, Тетово, сега со непозната адреса во Босна и Херцеговина, поради сопственост.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, се повикува во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, на тужениот ќе му биде поставен времен старател кој ќе ја застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 66/03. (2034)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 675/02 од 29.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003931?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица производство и услуги Младост ДООЕЛ Кочани.

Упис на промена на овластено лице за застапување.

Се запишува Ката Донеvsка, управител со неограничени овластувања.

Се брише Горѓи Стоилков, досегашен управител.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 675/02. (112)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трег. бр. 4405/2002 од 06.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02041094?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на име и содружник на Друштвото за угостителство, туризам и услуги К.А.К. ДОО Скопје ул. "Гуро Гаковик" бр. 25.

Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друштво за угостителство, туризам и услуги К.А.К. ДООЕЛ Скопје.

Од друштвото истапуваат основачите Огњан Циговски од Скопје и Томислав Саздовски од Скопје, а пристапува содружникот Ристо Пеов од Скопје со одлука од 20.08.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4405/2002. (26233)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трег. бр. 4407/2002 од 06.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02040478?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач на Друштвото за трговија, угостителство и услуги КАК ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул. "Гуро Гаковик" бр. 25.

Од друштвото истапува содружникот Огњан Циговски од Скопје, а пристапува содружникот Друштво за угостителство, туризам и услуги ИНТЕР-НАЦИОНАЛ ДОО Скопје со одлука од 20.08.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4407/2002. (26234)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трег. бр. 4518/2002 од 05.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009018?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друш-

твото за деловни и менаџмент консултантски активности АГРО КОНСАЛТИНГ-ВИЗИ Ацо и други ДОО ул. "Мито Хаџи Василев-Јасмин" бр. 14/1-4, Скопје.

Се брише Ацо Спасеноски - управител без ограничување.

Се запишува Валентина Добревска - управител без ограничување.

Пречистен текст Валентина Добревска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4518/2002. (26235)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трег. бр. 4470/2002 од 17.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02034412?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник на Друштвото за производство на рекламни објекти, монтажа и маркетиншки услуги ЕУРОЛИНИЈА ДОО ул. "Бихачка" бр. 10 Скопје.

Од друштвото истапува содружникот Гизела Елвира Франке од СР Германија со Одлука од 24.08.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4470/2002. (26239)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3981/2002 од 17.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047924?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Авто такси ТП ГОЛФ ПРЕВОЗ Сулејман Али Али с. Долно Свиларе, Кондово.

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Основач е Сулејман Али.

Управител е Сулејман Али, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3981/2002. (26637)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2339/02 од 17.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046284?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија на мало со стоки и услуги БЕЛА-ДОНА КОМ ДООЕЛ ул. "Сава Ковачевиќ 1" бр. 3-а, Скопје.

Основање на ДООЕЛ.

Основач е Сретен Цеков ул. "Сава Ковачевиќ 1" бр. 3-а, Скопје.

Лице овластено за управител е Сретен Цаков од Скопје, основниот влог се состои во опрема, предмети.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 60.21, 70.31, 70.32, 71.31, 71.40, 74.40, 74.81, 93.02, 93.04.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со свој имот и настапува во свое име и за своја сметка, видот и обемот на одговорност е целосна одговорност.

Основачот не одговара лично, одговара со имот опрема која е негова сопственост и вложува во друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2339/02. (26638)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3910/2002 од 17.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047854?-8-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз на големо и мало ФОН ЛИНЕ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Рузвелтова" бр. 5А1/1, Скопје.

Основач е Маја Трипковска ул. "Црногорска" бр. 67 А, Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.30, 01.41/2, 01.50, 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 1.71, 21.25, 22.1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, 28.75, 31.30, 33.40, 36.40, 45.31, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.1, 55.11, 55.12, 55.2, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 64.20, 65.12/3, 65.21, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.21, 71.22, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.70, 74, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.31/1, 92.32, 92.40, 92.61, 92.62, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување, консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските сторени во правниот промет одговара со свој имот со кој располага.

За управител без ограничувања се именува Маја Трипковска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3910/2002. (26639)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3463/2002 од 13.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047407?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ЧЕЛИК 02 ДОО експорт-импорт с. Синичане-Камењане.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските страни одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Беким Бекири од с. Синичане-Камењане како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет, без ограничување.

Основачи се: Беким Бекири од с. Синичане-Камењане и Агим Бекири од с. Синичане-Камењане.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3463/2002. (26641)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 274/2002 од 10.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-70150-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација - аптека "ГЕНИС УСА" Тетово, ул. "29 Ноември" бр. 14.

Основач е Шатку Мукерем од Тетово, ул. "Горче Петров" бр. 41/1.

Фирма: Приватна здравствена организација - аптека "ГЕНИС УСА".

Седиште: Тетово, ул. "29 Ноември" бр. 14.

Дејност: 52.31.

За управител на ПЗО се одредува Самије Рамадани од с. Теарце - Тетово.

Овластувања: ПЗО во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето ПЗО одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 274/2002. (26642)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3672/2002 од 16.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047616?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Трговското друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало БО-ИВ ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 64/2-7.

Основачи на друштвото се: Тони Димов од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 64/2-7 и Сања Димова од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 64/2-7.

Дејности: 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 53.45, 52.47, 52.46, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.12, 70.20, 70.31, 15.81, 15.82, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 22.22, 45.31, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.18, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.43, 51.47, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.60, 72.30, 72.40, 72.50, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3672/2002. (26643)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4017/02 од 25.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047960?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија, услуги и превоз ТАКО ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Виа Егнатиа" бр. 21/2-10.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,

51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 74.83, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, компензациони работи, реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, констигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружник е Татјана Костова.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Татјана Костова - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4017/02. (26644)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3837/02 од 11.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047781?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги МАЈА 2002 ДООЕЛ ул. "43" бр. 6, с. Волково, Скопје.

Основач на друштвото е Стеваноска Маја ул. "43" бр. 6, с. Волково, Скопје.

Дејности: 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.45, 51.41, 51.42, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.50, 52.63, 55.30, 55.33/1, 60.24, 63.22, 70.31, 72.30, 74.20/5, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, комисиона продажба, продажба на стоки во констигнациони складишта, посредување, реекспорт, меѓународен транспорт со стоки и услуги, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Стеваноска Маја е управител на друштвото со неограничени овластувања.

Лице за застапување на друштвото во надворешно трговскиот промет е Стеваноска Маја - управител на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3837/02. (26645)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2819/02 од 4.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046764?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за инженеринг и градежништво ЛАБИН ПЛУС ДОО - Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/2/2.

Фирма: Друштво за инженеринг и градежништво ЛАБИН ПЛУС ДОО - Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/2/2.

Основачи се Новаков Атанас од Скопје, ул. "Варшавска" бр. 73/3 со основачки влог од 1.330 евра или 82.400,00 денари во средства и Новаков Лабин од Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 30/64 со основачки влог од 1.330 евра или 82.400,00 денари во средства.

Дејности: 01.30, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.89, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23,

21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 26.22, 26.23, 26.30, 28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 33.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.12, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.30, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84.

Дејности во надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот, реекспорт, консигнација, продажба, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, туристички работи со странство, привремен увоз-извоз на стоки, комисиони работи.

Управител е Новаков Атанас - управител без ограничување.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2819/02. (26647)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2350/2002 од 10.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046295?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на подружницата ГУНАЛ АД градежништво, трговија и индустрија Анкара Република Турција Главна подружница ГУНАЛ АД ул. "Даме Груев" бр. 3/2, Скопје.

Основач е ГУНАЛ АД градежништво, трговија и индустрија Анкара Република Турција, ул. "Угур мумчу Цадеси" бр. 88, основачки влог 16.652,00 евра или 1.014.999,00 денари.

Дејности: 40.20, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.46, 55.1, 55.11, 55.12, 55.2, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.30, 70.1, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување на странски лица и фирми, продажба на странски стоки на консигнација, посредување во надворешнотрговскиот промет.

Подружницата во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на основачот ГУНАЛ АД градежништво, трговија и индустрија Анкара Република Турција. За обврските сторени во правниот промет со трети лица подружницата одговара со сиот свој имот.

Застапник на подружницата е Халим Ајкач без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2350/2002. (26648)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3905/2002 од 11.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047849?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги БИТКА ДООЕЛ експорт-импорт бул. "АСНОМ" бр. 26-2/3, Скопје.

Се врши основање на Друштво за трговија и услуги БИТКА ДООЕЛ експорт-импорт бул. "АСНОМ" бр. 26-2/3, Скопје.

Основач на друштвото е Андаров Коста од Скопје.

Дејности: 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 70.32, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, комисиона продажба, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет кон трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото без ограничување е Андаров Коста од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3905/2002. (26649)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3409/2002 од 13.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047353?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги АРМЕНД БАУ ДООЕЛ експорт-импорт с. Гургурница, Желино.

Седиште: с. Гургурница, Желино.

Основач е Јонузи Шахин од с. Гургурница, Желино.

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.37, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи во странство со домашни работници, вршење на стопанска дејност во странство, склучување на договори за вршење на инвестициони работи во странство, купување на стоки во странство и нивна продажба, меѓународно агенциско работење, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Јонузи Шахин - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3409/2002. (26650)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 336/02 од 17.01.2003 година, над Друштвото за производство, услуги, превоз и трговија на големо и мало "САНДРА" Трајан ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со дејност такси превоз и жиро сметка 5000-0000001673-52 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(2001)

Основниот суд во Тетово, постапувајќи по стечајната постапка над должникот ХЕК Југохром АД-Јегуновце, отворена со решение на овој суд Ст. бр. 29/01 од 04.02.2002 година, објавува дека второто дополнително рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се одржи на ден 07.02.2003 година во 11 часот во сала 1/1 на Основниот суд во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (1986)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 452/02 од 22.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало, транспорт, шпедиција и услуги "ТАНА" Атанас ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. "Мишко Михајловски" бр. 12 со жиро сметка 210-0460608601-90 и регистарска влошка 020-04309?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало, транспорт, шпедиција и услуги "ТАНА" Атанас ДООЕЛ експорт-импорт се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1987)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 450/02 од 22.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Кржаловски Милорад Дарко "СД" ТП Автотакси, со седиште на ул. "Востаничка" бр. 44 и регистарска влошка 02016799?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Кржаловски Милорад Дарко "СД" ТП Автотакси се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1988)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 440/02 од 22.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на стоки на големо и мало "РИКОВЕРИ" ДОО експорт-импорт, со седиште на ул. "Горѓи Димитров" бб, со жиро сметка 40100-601-317491 и регистарска влошка 1-57245-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на стоки на големо и мало "РИКОВЕРИ" ДОО експорт-импорт се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1989)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 5/03 од 23.01.2003 година, над Трговец поединец за превоз Пецо Филип Марковски Битола ТП отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2040)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 3/03 од 23.01.2003 година, над Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Акифоски Африм "РОЧИ" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност производствена метална конструкција и жиро сметка 40300-601-31679 при Агенција за блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2042)

Се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот ДООЕЛ "Преспакхем" Ресен, со седиште во Ресен, на ул. "29-ти Ноември" бб, со жиро сметка 40310-601-96702 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува Симеон Шопов, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување на предлозите за отворање на стечајна постапка на ден 14.02.2003 година во 13,00 часот во судница бр. 31 на овој суд.

За привремен стечаен управник се определува Душко Јанкуловски од Битола, со адреса на ул. "Анестри Пановски" бр. 25/13, тел. број 251-220.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни должници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Огласот на огласна табла во судот е огласен на ден 20.01.2003 година.

Од Основниот суд во Битола. (2044)

### МАЛИ ОГЛАСИ

#### Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: "Синдикат на работниците од управата, правосудството и здруженија на граѓани на РМ-Министерство за економија синдикална организација Скопје", во средината на кругот по текстот се наоѓа знакот на УПОЗ и истиот е напишан со букви УПОЗ и

Штембил со димензии: должина 5,5 см и висина 5 см, пред текстот во средината нагоре е нацртан знакот на УПОЗ и истиот е напишан со букви УПОЗ, под него стои текстот: "Синдикат на работниците од управата, правосудството и здруженија на граѓани на РМ-Министерство за економија синдикална организација бр. 2000 година, Скопје". (2298)

#### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1298769/99 на име Идри Аккан, ул. "Н. Паралунов" бр. 9/1-18, Гостивар. (375)

Пасош бр. 345476 на име Халими Мустафа, ул. "Вардарска" бр. 5, Куманово. (32376)

Пасош бр. 1423244 на име Самарџиев Петар, с. Сушица бр. 28, Струмица. (2021)

Пасош бр. 1624363 на име Точиевски Миле, ул. "Козара" бр. 27, Битола. (2022)

Пасош бр. 1297895 на име Едуард Мирзо, Дебар. (2024)

Пасош бр. 1037927 издаден-а од СВР-Скопје на име Садри Џафери, ул. "Аврам Писевски" бр. 13, Скопје. (2026)

Пасош бр. 1116196 издаден од СВР-Скопје на име Насер Саити, с. Арачиново, Скопје. (2027)

Пасош бр. 1088245/98 издаден од СВР-Скопје на име Анес Алијовски, с. Арачиново, ул. "14" бр. 2, Скопје. (2028)

Пасош бр. 1060536 издаден од СВР-Скопје на име Џуцевик Исмет, ул. "Солунска" бр. 3, Скопје. (2029)

Пасош бр. 1295548/99 издаден од СВР-Куманово на име Фазлијевик Минир, ул. "Ј. Илиевски" бр. 21, Куманово. (2030)

Пасош бр. 1142394 издаден од СВР-Скопје на име Неџат Асани, ул. "А. Станиќ" бр. 30, Скопје. (2032)

Пасош бр. 1680668/01 издаден од СВР-Скопје на име Мухамедин Врбани, с. Грачец бр. 56, Скопје. (2035)

Пасош бр. 1128001 издаден од СВР-Скопје на име Африм Шакири, ул. "20" бр. 14, с. Сарај, Скопје. (2037)

Пасош бр. 1293496/99 издаден од СВР-Скопје на име Рами Али, с. Рашче, Скопје. (2039)

Пасош бр. 1323363/99 издаден од СВР-Скопје на име Славчо Ѓорѓиевски, ул. "Перо Након" бр. 29, Скопје. (2041)

Пасош бр. 1739344 на име Ѓорѓиев Марјан, с. Колешино бр. 248, Струмица. (2074)

- Пасош бр. 1657053 на име Ибески Нусрет, с. Дебреште, Прилеп. (2122)
- Пасош бр. 1175335/99 на име Јашари Ејуп, с. Бицово, Струга. (2129)
- Пасош бр. 636884 на име Ренцова Верица, ул. "Сремски фронт" бр. 35/18, Штип. (2158)
- Пасош бр. 1647173 на име Шабанов Илми, с. Кучица, Штип. (2161)
- Пасош бр. 1436183 на име Маринков Перо, с. Софилари, Штип. (2163)
- Пасош бр. 119008 на име Бесимова Мукерем, с. Нижеполе, Битола. (2171)
- Пасош бр. 1309186/99 издаден од СВР-Тетово на име Исени Шпендим, с. Пирок, Тетово. (2202)
- Пасош бр. 599594 издаден од СВР-Скопје на име Фадил Пајазити, ул. "397" бр. 10, Скопје. (2208)
- Пасош бр. 530589/95 издаден од СВР-Кичево на име Акити Исмет, с. Бачиште, Кичево. (2215)
- Пасош бр. 1771954/02 издаден од СВР-Скопје на име Исак Мохленхофф, с. Буковиќ, Скопје. (2226)
- Пасош бр. 537465 издаден од СВР-Скопје на име Маир Сулимани, ул. "Рифат Бурџевиќ" бр. 101, Скопје. (2230)
- Пасош бр. 1639601/01 издаден од СВР-Скопје на име Кокев Татјана, ул. "АСНОМ" бр. 28/2-6, Скопје. (2239)
- Пасош бр. 1325936/99 издаден од СВР-Скопје на име Аземи Селман, с. Танушевци, Скопје. (2240)
- Пасош бр. 701000/95 на име Шаин Сабри, ул. "Овчополска" бр. 31, Скопје. (2274)
- Пасош бр. 0916600 издаден од СВР-Скопје на име Јованова Снежана, ул. "29 Ноември" бр. 26, Скопје. (2270)
- Пасош бр. 1158503/98 издаден од СВР-Скопје на име Ислам Ерхан, ул. "Чаирска" бр. 67, Скопје. (2278)
- Пасош бр. 1742402/02 издаден од СВР-Скопје на име Коста Кондовски, ул. "Н. Малешевски" бр. 24/2-20, Скопје. (2279)
- Пасош бр. 817120/95 издаден од СВР-Скопје на име Блаже Пејковски, ул. "Разлошка" бр. 38, Скопје. (2300)
- Пасош бр. 817119/95 издаден од СВР-Скопје на име Љубинка Пејковска, ул. "Разлошка" бр. 38, Скопје. (2301)
- Пасош бр. 1231673/99 издаден од СВР-Скопје на име Бојан Зафировски, ул. "Караорман" бр. 26, Скопје. (2302)
- Пасош бр. 1279343/99 издаден од СВР-Скопје на име Хамид Ашми, ул. "7 Јули" бр. 20, Скопје. (2304)
- Пасош бр. 1293219/99 издаден од СВР-Скопје на име Мевљуд Буши, ул. "Р. Бурџевиќ" бр. 103, Скопје. (2305)
- Пасош бр. 341034 на име Гроздановски Мендо, ул. "Кланица" бр. 6-10, Битола. (2306)
- Пасош бр. 1501937/01 на име Мена Бурхан, с. Ливада, Струга. (2307)
- Пасош бр. 1158686 на име Тане Јанкулоски, Охрид. (2308)
- Пасош бр. 412095 на име Ристов Стојче, ул. "Енгелсова" бр. 7/13, Штип. (2309)
- Пасош бр. 0810198 на име Ашавалиев Ѓорѓе, ул. "И. Л. Рибар" бр. 30, Гевгелија. (2310)
- Пасош бр. 1248197 на име Јанкуловска Васка, ул. "Стив Наумов" бр. 131, Битола. (2311)
- Пасош бр. 185560 на име Зубери Џеваир, с. Шум, Струга. (2312)
- Пасош бр. 1277525/99 издаден од СВР-Тетово на име Ибраими Љулзим, с. Пршовце, Тетово. (2313)
- Пасош бр. 1177077/99 издаден од СВР-Скопје на име Сашо Ѓорѓиев, ул. "К. Рацин" бр. 18/1-41, Скопје. (2322)
- Пасош бр. 520814 на име Исмени Бујар, с. Топлица, Гостивар. (31184)
- Пасош бр. 1634720 на име Усеини Насије, с. Селце, Тетово. (33094)
- Пасош бр. 1339209 на име Исмет Хајро, с. Дебреште, Прилеп. (1955)
- Пасош бр. 1179377 на име Мајлинда Баланца, Дебар. (2023)
- Пасош бр. 1585347 издаден од СВР-Скопје на име Калеников Кирил, ул. "Дамаска" бр. 5-а, Скопје. (2356)
- Пасош бр. 719062/95 издаден од СВР-Скопје на име Алими Баирам, ул. "12" бр. 6, с. Синѓелиќ, Скопје. (2360)
- Пасош бр. 207363 издаден од СВР-Скопје на име Вели Шефкет, ул. "Клисурска" бр. 1, Скопје. (2361)
- Пасош бр. 0209623 издаден од СВР-Скопје на име Вилма Шаттаху, ул. 11-ти Октомври" бр.34/33, Скопје. (2362)
- Пасош бр. 1348671/00 издаден од СВР-Тетово на име Зекири Сафет, с. Чelopeк, Тетово. (2367)
- Пасош бр. 1398198/00 издаден од СВР-Скопје на име Митревски Александар, ул. "474" бр. 15, Скопје. (2369)
- Пасош бр. 1380231/00 издаден од СВР-Скопје на име Михајловски Љупчо, ул. "А. Дундик" бр. 233-А, Скопје. (2370)
- Пасош бр. 1296539 издаден од СВР-Куманово на име Амет Ганији, с. Липково, Куманово. (2371)
- Пасош бр. 1643914/01 издаден од СВР-Скопје на име Исмајловски Абдураман, ул. "Партизански одреди" бр. 5/2, Скопје. (2375)
- Пасош бр. 1116196 издаден од СВР-Скопје на име Насер Саити, ул. "14" бр. 50, Скопје. (2376)
- Пасош бр. 1325456 издаден од СВР-Скопје на име Меховиќ Анел, ул. "Стојна Стефкова" бр. 106, Скопје. (2377)
- Пасош бр. 1598730 на име Стамков Виктор, с. Стојаково, Гевгелија. (2382)
- Пасош бр. 1175517 на име Муртезаи Муамет, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (2383)
- Пасош бр. 1193148 издаден од СВР-Скопје на име Мурсели Фарук, с. Љуботен, Скопје. (2385)
- Пасош бр. 1214359/99 на име Петровски Стојан, ул. "Првомајска" бр. 7, Делчево. (2387)
- Пасош бр. 409643/94 издаден од СВР-Тетово на име Шпетим Зенуни, с. Боговиње, Тетово. (2406)
- Пасош бр. 0066742 на име Ристоски Љубомир, ул. "Кирил и Методи" бр. 7/3, Штип. (317)
- Чек од тековна сметка бр. 1455/71 со бр. 0007005-538159 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ефтимовска Ленче, Скопје. (1975)
- Чекови од тековна сметка бр. 01299427 од бр. 001-4001022608 од бр. 0014001022612 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсовска Јања, Скопје. (2045)
- Чекови од тековна сметка бр. 12373-14 со бр. 10-92429, 1092430, 1092431 и бр. 1075379 издадени од Македонска банка-Скопје на име Елена Ивановска, Скопје. (2046)
- Чекови од тековна сметка бр. 9017486 со бр. 627-7093 и бр. 6277094 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Секуловска Валентина, Скопје. (2047)
- Чекови од тековна сметка бр. 12496-30 од бр. 902-113 до бр. 902122 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Неда Шкоро, Скопје. (2246)
- Чекови од тековна сметка бр. 11614318 со бр. 00-02000944436, 0002000944437 и од бр. 0002001088312 до бр. 0002001088321 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петровски Иван, Скопје. (2247)
- Чекови од тековна сметка бр. 113609/58 со бр. 00-12001812166, 0012001812167, 0012001812168 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димчева Благоица, Скопје. (2248)
- Чекови од тековна сметка бр. 5970813 од бр. 211220 до бр. 211226 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Степаноски Јаковче, Скопје. (2249)

- Чек од тековна сметка бр. 8330447 со бр. 0005006-209215 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Граинца Ибадет, Скопје. (2250)
- Чекови од тековна сметка бр. 13650080 од бр. 13-2308 до бр. 132311 и бр.132300 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Груевски Димитар, Скопје. (2299)
- Работна книшка на име Салиу Раман, с. Мало Турчане, Гостивар. (1920)
- Работна книшка на име Николовски Марјан, с. Младо Нагоричане, Куманово. (1928)
- Работна книшка на име Ризовски Горан, Берово. (1931)
- Работна книшка на име Весна Златковска, ул. "Голачка" бб, Делчево. (1932)
- Работна книшка на име Димитров Димитар, с. Оризари, Кочани. (1933)
- Работна книшка на име Китанов Горан, ул. "Е. Кардел" бр. 18, Св. Николе. (1934)
- Работна книшка на име Казимоски Амет, ул. "Дризла" бр. 159, Прилеп. (1945)
- Работна книшка на име Казимоски Перјан, ул. "Дризла" бр. 159, Прилеп. (1946)
- Работна книшка на име Дучи Абибе, Струга. (1948)
- Работна книшка на име Есати Алмир, Струга. (1949)
- Работна книшка на име Сулкоски Ерден, ул. "Тетовска" бр. 20, Кичево. (1950)
- Работна книшка на име Мирјета Шаќири, ул. "М. Ацев" бр. 46, Тетово. (1952)
- Работна книшка на име Стамболиска Јагода, Скопје. (1976)
- Работна книшка на име Спасов Стојан, с. Јурумлери, Скопје. (1977)
- Работна книшка на име Фадиљ Рамадан, с. Багинци, Скопје. (1978)
- Работна книшка на име Неделковска Тина, Скопје. (1979)
- Работна книшка на име Илиевска Светлана, Скопје. (1980)
- Работна книшка на име Астарциева Милева, ул. "А. Мустафа" бр. 1-Ц-1/22, Охрид. (2003)
- Работна книшка на име Тасиќ Бошко, ул. "Октомвриска револуција" бр. 7/8, Куманово. (2005)
- Работна книшка на име Алексов Благој, ул. "М. Тито" бр. 35, Делчево. (2006)
- Работна книшка на име Јорданоски Илија, ул. "Димче Ацев" бр. 15, Прилеп. (2012)
- Работна книшка на име Ковилоски Ѓорѓија, ул. "Крагуевачка" бр. 20, Прилеп. (2013)
- Работна книшка на име Богоевска Славица, с. Долнени, Прилеп. (2014)
- Работна книшка на име Кочомилески Рубин, ул. "Г. Димитриоски" бр. 10, Прилеп. (2016)
- Работна книшка на име Бајрами Мухамет, Тетово. (2018)
- Работна книшка на име Ирфан Исмаиловски, Скопје. (2048)
- Работна книшка на име Петровска Маргарита, Скопје. (2049)
- Работна книшка на име Миљана Цикоска, Скопје. (2050)
- Работна книшка на име Начевска Андријана, Скопје. (2051)
- Работна книшка на име Хазби Јусуфи, с. Буковиќ, Скопје. (2052)
- Работна книшка на име Китановски Драги, Скопје. (2053)
- Работна книшка на име Арцелиев Димитар, Скопје. (2054)
- Работна книшка на име Елена Царчева, Скопје. (2055)
- Работна книшка на име Поп Крстева Марина, Скопје. (2056)
- Работна книшка на име Амет Муслиу, Тетово. (2092)
- Работна книшка на име Блаже Ристовски, ул. "Планинска" бр. 47, Кратово. (2093)
- Работна книшка на име Ивановски Иван, ул. "Г. Прличев" бр. 50, Крива Паланка. (2095)
- Работна книшка на име Јовановска Славица, Куманово. (2103)
- Работна книшка на име Крастовски Гаврил, Берово. (2104)
- Работна книшка на име Конески Веселин, Прилеп. (2106)
- Работна книшка на име Пејчев Ѓорѓи, Кочани. (2107)
- Работна книшка на име Кристијанчо Митков, Радовиш. (2111)
- Работна книшка на име Мијалова Весна, с. Раклиш, Радовиш. (2112)
- Работна книшка на име Пенев Илија, ул. "В. Карајанов" бр. 19, Гевгелија. (2175)
- Работна книшка на име Мишкоски Душан, Прилеп. (2190)
- Работна книшка на име Јосифоски Златко, ул. "Петар Ацев" бр. 16, Прилеп. (2193)
- Работна книшка на име Мукрем Зејнула, с. Идризово, Скопје. (2251)
- Работна книшка на име Атанасовски Спасе, Скопје. (2252)
- Работна книшка на име Божиновска Мирсада, Скопје. (2253)
- Работна книшка на име Игор Цуклевски, ул. "М. Богоевски" бр 7-а, Скопје. (2254)
- Работна книшка на име Деан Георгиевски, Скопје. (2255)
- Работна книшка на име Лелја Али, Скопје. (2256)
- Работна книшка на име Влатко Ѓуроски, Скопје. (2257)
- Работна книшка на име Зоран Рунчев, Скопје. (2258)
- Работна книшка на име Таневски Дарко, Скопје. (2259)
- Работна книшка на име Мира Јанчиќ, Скопје. (2280)
- Работна книшка на име Екрем Долек, Скопје. (2303)
- Работна книшка на име Алиовски Фаредин, нас. Карпош бр. 9/3/44, Битола. (2314)
- Работна книшка на име Трајкоска Надица, Тетово. (2320)
- Работна книшка на име Зуди Џафери, Тетово. (2321)
- Работна книшка на име Хасани Синани, Тетово. (2325)
- Работна книшка на име Решеви Мухамед, с. Опае, Куманово. (2329)
- Работна книшка на име Антиќ Новица, с. Старо Нагоричане, Куманово. (2330)
- Работна книшка на име Ангеловски Стојанче, ул. "Лесковачка" бр. 2, Куманово. (2331)
- Работна книшка на име Имери Ѓљерим, с. Опае, Куманово. (2332)
- Работна книшка на име Јанѓеловска Драгица, Кочани. (2333)
- Работна книшка на име Златков Горанчо, ул. "И. Л. Рибар" бр. 117, Штип. (2335)
- Работна книшка на име Тасев Коце, Радовиш. (2336)
- Работна книшка на име Блаже Танев, Радовиш. (2337)
- Работна книшка на име Проданов Никола, ул. "Љубљанска" бр. 1/12, Гевгелија. (2338)
- Работна книшка на име Демироски Милаим, ул. "Беровска" бр. 131, Прилеп. (2342)
- Работна книшка на име Селими Авзи, ул. "Љ. Богеска" бр. 9, Кичево. (2344)
- Работна книшка на име Иса Сефадини, ул. "М. У. Гина" бр. 2-4/13, Кичево. (2345)



- Воена книшка на име Достиноски Ѓорѓи, Струга. (1953)
- Свидетелство од 7 одделение на име Авмедоска Рејда, Струга. (1921)
- Свидетелство од 8 одделение на име Селимоски Мухамед, Струга. (1922)
- Свидетелство од 8 одделение на име Кариманоски Емин, Струга. (1923)
- Свидетелство од 8 одделение на име Казимоска Анита, Струга. (1924)
- Свидетелство од 8 одделение на име Селмани Авдула, Куманово. (1927)
- Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани"-Куманово на име Алиу Џемиле, Куманово. (1929)
- Свидетелство од 8 одделение на име Елма Иле Карова, с. Кучичино, Кочани. (1930)
- Свидетелство на име Рустемова Мерима, Велес. (1939)
- Свидетелство од 8 одделение на име Јанчески Дејан, с. Кривогаштани, Прилеп. (1943)
- Свидетелство од 4 одделение на име Емрулоски Ајнур, Прилеп. (1947)
- Свидетелство од 4-то одделение издадено од ОУ "Гоце Делчев" нас. Илинден-Скопје на име Хетеми Џевдет, нас. Илинден, Скопје. (1981)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Редепи Ведат, Скопје. (1982)
- Свидетелство од 8 одделение на име Николов Ацо, с. Облешево, Кочани. (2007)
- Свидетелство од 8 одделение на име Драганчо Златков, ул. "И. Ј. Рибар" бр. 177, Штип. (2008)
- Свидетелство на име Петрушевски Слободан, Велес. (2010)
- Свидетелство од 8 одделение на име Михајлоски Ивица, с. Секирци, Прилеп. (2011)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Конески"-Прилеп на име Кочомилески Рубин, Прилеп. (2015)
- Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Наумоска Марина, Мак. Брод. (2017)
- Свидетелства на име Тентов Петар, Гевгелија. (2019)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Макаренко"-Скопје на име Зулфи Рамадани, Скопје. (2057)
- Свидетелство за завршено 8 одделение издадено од ОУ "Цветан Димов"-Скопје на име Хот Есат, Скопје. (2058)
- Свидетелство за завршено 8 одделение издадено од ОУ "Братство"-с. Челопек-Тетово на име Савевска Олгица, Кавадарци. (2059)
- Свидетелства на име Зарије Муареми, Тетово. (2084)
- Свидетелство на име Насир Ёмини, с. Боговиње Тетово. (2086)
- Свидетелство на име Красниќи Азби, с. М. Речица, Тетово. (2087)
- Свидетелство на име Неаби Шахине, Тетово. (2090)
- Свидетелство од 8 одделение на име Моравка Станисавовска, с. Нерав, Крива Паланка. (2097)
- Свидетелство од 8 одделение на име Шаќири Флориме, с. Липково, Куманово. (2098)
- Свидетелство од 8 одделение на име Шаќири Ферихан, с. Липково, Куманово. (2099)
- Свидетелство на име Илир Шабани, с. Лојане, Куманово. (2100)
- Свидетелство од 8 одделение на име Мифтар Мифтар, с. Алашевце, Куманово. (2101)
- Свидетелство на име Гулсевар Дрмаку, с. Лопате, Куманово. (2102)
- Свидетелство на име Наунова Радмила, Кочани. (2108)
- Свидетелство од 8 одделение на име Постолова Милка, Радовиш. (2110)
- Свидетелство на име Пенев Никола, Гевгелија. (2176)
- Свидетелство од 8 одделение на име Михајлоска Дијана, Прилеп. (2187)
- Свидетелство за завршен трет степен издадено од техничко училиште "Наце Бугони"-Куманово на име Шабани Седат, Куманово. (2264)
- Свидетелство од 8 одделение на име Павлов Никола, Велес. (2272)
- Свидетелство на име Зеќирија Исмаили, Тетово. (2316)
- Свидетелство на име Меди Медин, с. Седларево, Тетово. (2318)
- Свидетелство на име Неби Рзвани, Тетово. (2319)
- Свидетелство на име Гулнас Адеми, Тетово. 2324
- Свидетелство од 8 одделение на име Сабединовски Дехран, Крива Паланка. (2326)
- Свидетелство на име Фетао Јојо, с. Липково, Куманово. (2327)
- Свидетелство од 8 одделение на име Спахија Арсим, Куманово. (2328)
- Свидетелство на име Мимоза Перкова, Велес. (2339)
- Свидетелство на име Момироски Методија, с. Обршани, Прилеп. (2343)
- Свидетелства 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Ненад Крстевски, Куманово. (2346)
- Индекс бр. 37504 издаден од Правен факултет-Скопје на име Димковска Јасмина, Куманово. (1983)
- Индекс бр. 31017 издаден од Правен факултет-Скопје на име Дајана Ангеловска, Скопје. (1984)
- Диплома за медицинска сестра на име Новакоска Весна, с. Кривогаштани, Прилеп. (1944)
- Диплома на име Станојковски Роби, ул. "Моша Пијаде" бр. 10, Крива Паланка. (2096)
- Диплома издадена од од техничко училиште на име Цонева Милица, ул. "11-ти Октомври" бр. 3, Делчево. (2105)
- Диплома на име Тасева Љупка, ул. "Енгелсова" бр. 14/19, Штип. (2109)
- Диплома издадена од Економското училиште "Моша Пијаде" -Скопје на име Белшоски Благоја, Скопје. (2260)
- Диплома издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски"-Скопје на име Мукрем Зејнула, с. Идризово, Скопје. (2261)
- Диплома издадена од УЦ "Димитар Влахов"-Скопје на име Целадини Хајри, с. Неготино, Гостивар. (2262)
- Диплома за завршен 4-ти степен издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Алаѓозовски Марјан, Скопје. (2263)
- Диплома на име Растески Николче, ул. "Самоилова" бр. 7-5/23, Прилеп. (2341)
- Здравствена книшка на име Наумовски Влатко, Велес. (1941)
- Здравствена книшка на име Љаљевик Сафет, с. Г. Оризари, Велес. (1942)
- Здравствена книшка на име Димов Ангел, Велес. (1967)
- Здравствена книшка на име Манев Јован, Велес. (2177)
- Здравствена книшка на име Дончевски Тони, с. Бистрица, Велес. (2180)
- Здравствена книшка на име Руса Манева, Велес. (2182)
- Здравствена книшка на име Јаковски Орце, с. Древно, Пробиштип. (2334)
- Здравствена книшка на име Унчевски Зоран, Велес. (2340)
- Здравствена книшка на име Вурмеска Маре, с. Бучин, Крушево. (2347)
- Лична карта на име Јованов Стојанчо, с. Дамјан, Радовиш. (1937)
- Лична карта на име Билеска Ирена, ул. "Питарница" бр. 22, Гостивар. (1951)
- Уверение на име Колевска Младенка, с. Шлегово, Кратово. (1925)

Уверение на име Ѓеоргиевски Славе, с. Каврак, Кратово. (1926)  
 Уверение на име Петковски Стојанчо, Кратово. (1964)  
 Уверение на име Илиевски Манчо, Кратово. 2004  
 Уверение на име Алексовска Јилјана, Кратово. (2094)  
 Даночна картичка бр. 5026989102378 издадена од Управа за приходи на име Шулески Богоја, Струга. (1958)

Даночна картичка бр. 4030002437032 издадена од Управа за приходи-Скопје на име "Политрејд" ДООЕЛ, Скопје. (1974)

Даночна картичка бр. 5030999196718 издадена од Управа за приходи-Скопје на име ТП "Ники", Скопје. (2043)

Даночна картичка бр. 4002993120500 издадена од Управа за приходи на име Фен Комерц, Битола. (2143)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име ТД "Дисмаверикс 2002" ДООЕЛ Талевска Елена, Скопје. (2150)

Даночна картичка бр. 4030992191440 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ДАМ Инженеринг, Скопје. (2242)

Даночна картичка бр. 4030993247740 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име "Бона -60", Скопје. (2245)

Решение бр. 12-8423 издадено од Секретаријат за стопанство центар-Скопје на име Јаневски Трипун, Скопје. (1985)

Штедна книшка на име Митков Кристијанчо, Радовиш. (2009)

Штедна книшка бр. 50030 издадена од Комерцијална банка АД-Скопје-Филијала Охрид на име Блажеска Менка, Охрид. (2025)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува по втор пат

### ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-133/2002 ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 01-133/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди за вршење на економско-финансиска ревизија на годишната пресметка за годината завршена на 31 декември 2002 година.

Ревизијата се ангажира со цел да ги исполни следните задачи:

1.2.1. Извршување ревизија во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди (IAS) и стандардите за ревизија, за годината што завршува на 31.12.2002 година.

1.2.2. Оценка на употребените сметководствени принципи за да се дојде до заклучок дали конзистентно се употребуваат.

1.2.3. Компаративно спроведување на финансиските резултати на АД "ЕСМ" според Македонската законска регулатива и Меѓународните сметководствени стандарди.

1.2.4. Преглед на расположивите финансиски информации и евентуална потреба од нивно подобрување.

Врз основа на извршената работа, ревизорите треба да ги направат следните извештаи:

1.2.5. Извештај на ревизијата со мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи подготвени во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди.

1.2.6. Ревизија и мислење на сите обврски на АД "ЕСМ" што произлегуваат од договорите за кредит со IBRD и EBRD.

1.2.7. Посебен осврт и Извештај за залихите на сурувините, материјалите, резервните делови и ситниот инвентар.

1.2.8. Консолидиран извештај на ревизијата за АД "ЕСМ" и неконсолидарните друштва со ограничена одговорност:

1. "МОЛИКА" ДООЕЛ Битола.
2. "КРУШИНО 96" ДООЕЛ Кичево.
3. "ПОПОВА ШАПКА" ДООЕЛ Тетово.
4. "ФОД" ДООЕЛ Суводол Битола.
5. "ФОРТ" ДООЕЛ Осломеј Кичево.
6. "СЕПАРАЦИЈА" ДООЕЛ Осломеј Кичево.

1.2.9. Извештај до раководството на "ЕСМ" во кој ќе бидат изнесени сите евентуални слабости и недостатоци кои ќе бидат констатирани во текот на ревизијата и препораки за нивно отстранување.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ја содржи фиксната вкупна цена на услугата, (со сите давачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на услугата ќе се применува продажен курс на Народна банка на Македонија.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на услугата.

2.5. Понудата треба да го содржи работниот план со рок на извршување на услугата.

2.5.1. Со понудата ревизорската фирма треба да приложи работен план за почеток на работата и завршувањето на економско-финансиската ревизија. Нацрт извештајот на ревизијата треба да биде доставен до "ЕСМ" не подоцна од 30.04.2003 година.

2.5.2. Деталниот работен план ќе биде усогласен меѓу договорните страни и ќе биде составен дел на договорот за економско-финансиската ревизија.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:

3.2.1. Ревизорската фирма треба да се обврза дека ќе ангажира персонал кој има доволно искуство, вештина во ревизијата и дека ќе биде способна да ги применува постапките на ревизијата предвидени со Меѓународните стандарди на ревизијата. Клучните членови на ревизорскиот тим треба да имаат светско искуство во областа на сметководството и ревизијата, а тимот

треба да вклучува и поединци кои имаат искуство во ревизијата на електроенергетскиот сектор и поголеми фирми во Македонија.

Ревизорската фирма да има меѓународно искуство во процесот на реструктурирање на електроенергетските системи.

3.2.2. Кон понудата треба да бидат приложени кратки биографски податоци за квалификациите и стручно-то искуство на клучните членови на ревизорскиот тим.

3.2.3. Понудувачот треба да достави список на извршени услуги од ваков вид во земјата и странство во последните 3 години со датуми и корисници, доколку нема вршено ревизорски услуги во странство понудата нема да се разгледува.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

#### 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	-20 поени,
- квалитет	-60 поени,
- начин на плаќање	-20 поени.

#### 5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 19.02.2003 во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 42/2002

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на Кохлеарни импланти комада 2 од производителот Cochlear, тип Nucleus 24 ES Print со говорен процесор и можност за NRT (неурориспонстелеметри), како и 2 хируршки сета со програмирачки системи и програмирачки кабли составен од:

- Surgical kit CI 24R,
- Surgical kit N24M,

- PPS портабл програмирачки систем со софтвер и кабел за PPS Sprint.

Предметот на набавката е потребен за Клиниката за уво, нос и грло.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02).

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со пресметан ДДВ и останати давачки,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- производител,
- земја на потекло на производителот,
- проспектен материјал,
- гарантен рок,
- можност за поделба на набавката,
- рок на важност на понудата.

#### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва, (копија),
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, (во оригинал или копија заверена кај нотар).

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 20.02.2003 година, во 12 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- цена	-50 бода,
- начин на плаќање	- 25 бода,
- рок на испорака	- 25 бода.

#### 6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 20.02.2003 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 20.02.2003 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат"-Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 1/2003 е ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

а) битумен БИТ 60-90.....5000 Т.

1.3. Материјалот што е предмет на овој отворен повик треба да го задоволува стандардот MKS U.M3.010.

1.4. Материјалот да биде испорачан сукцесивно во текот на 2003 година со динамика која ќе биде дефинирана со договор.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Понудата треба да биде изразена во единична мерка "Т" (тони) испорачан материјал до подружниците во ЈП "Македонијапат" во "Скопје", "Битола", "Велес" и "Штип", а спрема диспозицијата која ќе биде составен дел од договорот.

2.4. Вкупната единична цена за битумен да биде изразена во американски долари.

2.5. Во вкупната единична понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената. Во цената да биде пресметан и ДДВ. Цената ќе се менува во зависност од промената на цената на суровата нафта и нафтените деривати на светскиот пазар.

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.

Согласно Законот за јавни набавки, набавката може да се подели на делови.

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.8. Понудата треба да го содржи потеклото на материјалот што е предмет на набавката.

#### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копије заверен кај нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Извод од судска регистрација на дејност.

3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.8. Со понудата треба да се достави банкова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, согласно член 58 од Законот за јавни набавки.

3.9. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

3.10. Гаранција за квалитет на производот.

3.11. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.12. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

#### 4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

4.1. Согласно член 22 од Законот за јавни набавки набавувачот објавува максимална цена на набавката.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- квалитет на производот.....40 поени,
- цена.....40 поени,
- начин на плаќање.....20 поени.

#### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 17.02.2003 година (понеделник), во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат"-Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2003 ЗА НАБАВКА НА КАМЕН АГРЕГАТ И КАМЕНО БРАШНО ЗА ИЗРАБОТКА НА АСФАЛТНИ МЕШАВИНИ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 2/2003 е ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

- камен агрегат (варовничко потекло), за изработка на асфалтни мешавини

1. од 0-4 мм.....38000 Т

2. од 4-8 мм.....21500 Т

3. од 8-16 мм.....24500 Т

4. од 16-31 мм.....200 Т

- камено брашно (филер).....6000 Т

- камен агрегат (еруптивно потекло) за изработка на асфалтни мешавини

1. од 4-8 мм.....2500 Т  
 2. од 8-11 мм.....2000 Т  
 3. од 11-16 мм.....2500 Т

1.3. Материјалот што е предмет на овој отворен повик треба да ги задоволува следните стандарди:

- каменитот агрегат да ги задоволува следните стандарди: MKS B.B3.100, MKS B.B8.032, MKS B.B8.040, MKS B.B8.044, MKS B.B8.045, MKS B.B2.009,  
 - филтерот да го задоволува стандардот MKS B.B3.045.

1.4. Количините на ризла по фракции и асфалтни бази се дадени во следната табела:

Асфалтна база				
Фракција од варовничко потекло	Скопје	Битола	Велес	Штоп
0-4 мм	11000	9000	9500	8500
4-8 мм	6000	5000	4500	6000
8-16 мм	8000	7000	4500	5000
16-31 мм			200	
Фракција од еруптивно потекло				
4-8 мм			2500	
8-11 мм			2000	
11-16 мм			2500	

1.5. Рок за испорака на ризлата и филерот е сукцесивно во текот на 2003 година со динамика која ќе се регулира со договорот.

## 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Вкупната единечна цена да биде изразена во денарска вредност.

2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до утовар на материјалот вклучувајќи го чинието за набавка, даноци, давачки за патишта, осигурување, пресметан ДДВ, и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.

2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.

Согласно Законот за јавни набавки, набавката може да се подели на делови.

2.6 Понудата на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки.

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

## 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копии заверен кај нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платежни даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Извод од судска регистрација на дејност.

3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.8. Понудувачот треба да достави доказ дека за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавката.

3.9. Со понудата треба да се достави банкова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, (Согласно член 58 од Законот за јавни набавки за вредност поголема од 260.000 евра).

3.10. Атест за квалитет на производот, издаден од надлежна институција во РМ.

3.11. Понудувачот да достави доказ на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.12. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

## 4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

4.1. Согласно член 22 од Законот за јавни набавки набавувачот објавува максимална цена на набавката.

## 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- цена.....40поени,
- квалитет.....30 поени,
- начин на плаќање.....20 поени,
- оддалеченост на произведениот материјал до пунктовете на ЈП "Македонијапат" - Скопје.....10 поени.

## 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 21.02.2003 година (петок), во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-110/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА - ТОЛЧАНИК

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:  
 - ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. "Железничка" 50б.

1.2. Предмет на набавката:

- Толчаник со димензии од 30 до 60 мм во количина од 20.800 тони (крајна дестинација утоварна рампа на ЈП Македонски железници на територија на Р. Македонија).

1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:  
 Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- квалитет на производите - 20 бодови,
- цена на производите - 30 бодови,
- начин и рок на плаќање - 35 бодови,
- рок на испорака на стоката - 15 бодови.

## II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење.

- референци - список на извршени работи за последните три години,
- техничка опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага,
- кадровска структура.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник или за странското правно или физичко лице сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, земјоделство или професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, извод од регистрација на дејноста, потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар.

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, за позициите од овој повик и вкупна цена на понудата.

2.5. Во вкупната единечна цена изразена во тони треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавката до испораката на стоката до крајната дестинација утоварна рампа на ЈП Македонски железници на територијата на Р. Македонија, ДДВ и сите други трошоци кои би ја оптовариле цената.

## III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на прифаќањето на понудата.

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

3.6. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП Македонски железници - Дирекција, најдоцна до 20.02.2003 година до 12 часот, со задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.

## IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 20.02.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП Македонски железници - Дирекција - Скопје.

4.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 115-419.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-124/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ПАПУЧИ ЗА СОПИРАЊЕ

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. "Железничка" 50б.

1.2. Предмет на набавката:

- Папучи за сопирање за локомотиви по серии по спецификација.

- Папучи за сопирање за патнички и товарни вагони по спецификација.

1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - квалитет на производите    | - 20 бодови, |
| - цена на производите        | - 30 бодови, |
| - начин и рок на плаќање     | - 35 бодови, |
| - рок на испорака на стоката | - 15 бодови. |

### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење.

- референци - список на извршени работи за последните три години,
- техничка опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага,
- кадровска структура.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник или за странското правно или физичко лице сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, земјоделство или професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, извод од регистрација на дејноста, потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар.

2.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во валута на понудата, на STOPANSKA BANKA A.D. - SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 2x, Account 25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For Macedonian Railways - Skopje, Republic of Macedonia.

2.5. Понудата треба да содржи единечна цена, за позициите од овој повик и вкупна цена на понудата.

2.6. Во вкупната единечна цена изразена во тони треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понуду-

вачот од набавката до испорака на папучи за сопирање вклучувајќи го чинењето на набавката, транспортот до подружниците, царина, даноци, осигурување, ДДВ и сите останати кои би ја оптовариле цената.

### III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на прифаќањето на понудата.

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

3.6. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП Македонски железници - Дирекција, најдоцна до 20.02.2003 година до 12 часот, со задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.

### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 20.02.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП Македонски железници - Дирекција - Скопје.

4.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.4. Спецификациите можат да се подигнат во ЈП Македонски железници - Набавно одделение.

4.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 115-419.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-107/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### 1.1. Набавувач:

- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 50б.

#### 1.2. Предмет на набавка и услуга:

- Акумулаторски батерии по приложени спецификации;

- Санација на стационарни акумулаторски батерии по приложена спецификација.

#### 1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- |  |          |
|--|----------|
| - квалитет на производите, услугата    | 30 бода; |
| - цена на производите, услугата        | 35 бода; |
| - начин и рок на плаќање, услугата     | 20 бода; |
| - рок на испорака на стоката, услугата | 15 бода. |

### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење.

- референци-список на извршени работи за последните три години,

- техничка опременост-опис на техничките постројки и машини со кои располага,

- кадровска структура.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник или за странско правно или физичко лице сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, земјоделство или професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странската ревизорска институција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, извод од регистрација на дејноста, потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар.

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, за позициите од овој повик и вкупна цена на понудата.

2.5. Во вкупната единечна цена изразена во парче треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавката до испораката на стоката вклучувајќи го чинењето на набавка, транспортот до подружницата, царина, даноци, осигурување, ДДВ и сите останати кои би ја теретеле цената.

### III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на прифаќањето на понудата.

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

3.6. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП Македонски железници - Дирекција, најдоцна до 04.03.2003 година до 12 часот, со задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.

### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 4.03.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП Македонски железници - Дирекција - Скопје.

4.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.4. Спецификациите назначени во барањето заинтересираните понудувачи ќе можат да ги добијат во одделението за набавки и продажба на ЈП Македонски железници.

4.5. Понудувачите заинтересирани за санација на стационарните акумулаторски батерии по приложена

спецификација при подигање на спецификацијата од одделението за набавки и продажба на ЈП Македонски железници ќе добијат детални информации и можности за увид на акумулаторски батерии на лице место во една од наведените железнички станици со цел понудувачите најреално да ја формираат својата понуда.

4.6. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 115-419.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 622 од Законот за трговските друштва, управителот на Друштвото за производство и трговија СТИРОЛ ДОО увоз-извоз Скопје, управителот Мира Каранфиловска, на ден 15.07.2002 година, го состави следниот

### П Л А Н ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО УНИЈА КОН ДРУШТВОТО СТИРОЛ

1. Друштвото за производство и трговија УНИЈА Славко и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "624" бб, Скопје, се спојува кон Друштвото за производство и трговија СТИРОЛ ДОО увоз-извоз Скопје.

2. Со спојувањето на Друштвото УНИЈА Славко и други ДОО Скопје кон Друштвото СТИРОЛ ДОО Скопје престанува да постои Друштвото УНИЈА без ликвидација и се врши универзален пренос на неговиот имот врз Друштвото СТИРОЛ ДОО Скопје.

3. Со спојувањето на Друштвото УНИЈА Славко и други ДОО Скопје, се пренесува вредноста на активата и пасивата на Друштвото СТИРОЛ ДОО Скопје, согласно проценката изготвена од овластен судски проценител.

4. Основната главнина која се пренесува од Друштвото УНИЈА кон Друштвото СТИРОЛ согласно изготвената проценка изнесува вкупно 204.800,00 денари или 3.350 ЕУР (од кои содружниците имаат по 50% т.е по 102.400 денари или 1.676 ЕУР).

5. Содружниците на Друштвото СТИРОЛ ДОО Скопје ќе ги преземат уделите во истиот сооднос како што го имаат при учеството во основната главнина на Друштвото СТИРОЛ, т.е секој содружник ќе преземе по 25% од вкупната главнина на Друштвото УНИЈА.

6. Сите побарувања и долгувања на Друштвото УНИЈА Славко и други ДОО-Скопје се пренесуваат на Друштвото СТИРОЛ ДОО-Скопје со денот на добивањето на решението за упис на овој план во трговскиот регистар.

7. Овој план се доставува до регистарскиот суд и се објавува еден месец пред одржувањето на собирот на кој се одлучува за спојувањето.

За УНИЈА ДОО  
Скопје, Управител  
Славко Каранфилов

За СТИРОЛ ДОО  
Скопје Управител  
Мира Каранфиловска

(2273)

### ИЗВЕСТИУВАЊЕ

Агенцијата на Република Македонија за приватизација ги известува своите коминтенти дека својата жиро сметка за уплата на средства од приватизација ја мигрира во Комерцијална банка АД Скопје.

Жиро сметка: 300000001593552

Даночен број: 4030993262472

Депонент: Комерцијална банка АД Скопје

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски комбинат а.д. Скопје, Управниот одбор на седницата одржана на ден 25.12.2002 година ја донесе следнава

### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. СКОПЈЕ

Член 1

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како што следи:

Вид на цигари	Малопродажна цена/денари
BOSS Ultra Lights	45,00

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 01.02.2003 година.

Тутунски комбинат а.д. Скопје  
Претседател на Управен одбор,  
**Коста Кипровски, с.р.**

### СОДРЖИНА

	Страница
157. Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана.....	1
158. Закон за договорен залог.....	3
159. Закон за изменување на Законот за облигационите односи.....	19
160. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на хидрометеоролошки работи.....	19
161. Закон за изменување и дополнување на Законот за вино.....	20
162. Одлука за именување јавен обвинител на Република Македонија.....	21
163. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Тетово.....	21
164. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Скопје I - Скопје, Скопје II - Скопје и Велес.....	21
165. Одлука за огласување избор на судии на Апелациониот суд во Скопје.....	21
166. Одлука за престанок на мандатот по сила на закон.....	21
167. Одлука за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба.....	22
168. Одлука за изменување на Одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба.....	23
169. Одлука за измена на распоредот на средствата утврден со Буџетот за времено финансирање за јануари 2003 година.....	23
170. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	23
171. Правилник за начинот на извршување на дисциплинската мерка војничка изолација.....	23
172. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 168/2002 од 15 јануари 2003 година.....	24

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.